



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламација 15 дена

Четврток, 7 февруари 2002
Скопје
Број 9 Год. LVIII

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 120
денари. Жиро сметка 300000000188798

124.

Врз основа на член 163 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 63/00, 103/00 и 34/01), Комисијата за хартии од вредност, на својата седница одржана на 29.02.2002 година, ја донесе следната

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНА БРОКЕРСКА И ТРАНСАКЦИ- ОНА ПРОВИЗИЈА ПРИ ТРГУВАЊЕТО НА БЕРЗАТА СО ДРЖАВНИТЕ ОБВРЗНИЦИ ИЗДАДЕНИ ЗА ИСПЛАТА НА ДЕПОНИРАНИТЕ ДЕ- ВИЗНИ ШТЕДНИ ВЛОГОВИ НА ГРАЃАНИТЕ ПО КОИ Е ГАРАНТ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Максималната брокерска провизија која ја наплатуваат брокерските куќи при тргувањето на "Македонската Берза за долгорочни хартии од вредност" АД Скопје со државните обврзници издадени за исплата на депонираниите девизни штедни влогови на граѓаните по кои е гарант Република Македонија изнесува 0.875% од вредноста на реализирана трансакција со државни обврзници.

2. Максималната трансакциона провизија која ја наплатува "Македонската Берза за долгорочни хартии од вредност" АД Скопје при тргувањето со државните обврзници издадени за исплата на депонираниите девизни штедни влогови на граѓаните по кои е гарант Република Македонија изнесува 0.25% од вредноста на реализирана трансакција со државни обврзници.

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на максимална брокерска и трансакциона провизија при тргувањето на берзата со државните обврзници издадени за исплата на депонираниите девизни штедни влогови на граѓаните по кои е гарант Република Македонија бр. 03-1242/1 од 28.12.2001 година ("Службен весник на РМ" бр. 2/02).

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 03-125/1
29 јануари 2002 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Никола Груевски, с.р.

125.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00 и 34/01), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 29.01.2002 година, Комисијата издава

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ
НА РОКОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЕТТАТА ЕМИСИЈА НА АКЦИИ**

1. Се дава согласност на "Комерцијално Инвестициона Банка" АД Куманово за продолжување на рокот за реализација на петтата емисија на акции за 3 (три) месеци, заклучно со 30.04.2002 година.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да го објави продолжувањето на рокот за реализацијата на петтата емисија на акции во најмалку еден дневен весник во рок од три дена од денот на приемот на ова решение.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен најдоцна во рок од 15 дена по истекот на рокот од точка 1, да ја извести Комисијата за бројот на запишаните и платените хартии од вредност, односно за процентот за реализација на емисијата согласно Правилникот за содржина на известувањето за запишани и платени хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 16/01).

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и истото ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-615/9-2001 Комисија за хартии од вредност
29 јануари 2002 година Претседател,
Скопје **Никола Груевски, с.р.**

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во Законот за изменување и дополнување на Законот за данок на финансиски трансакции ("Службен весник на Република Македонија" бр. 103/2001), е направена грешка поради што се дава

**ИСПРАВКА
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК НА ФИНАНСИСКИ
ТРАНСАКЦИИ**

Во членот 6 по бројот "15" треба да стојат зборовите: "по зборот "јули" да стојат зборовите: "2001,а"."

Бр. 10-287/2 Од Законодавно-правната
4 февруари 2002 година Комисија на Собранието
Скопје на Република Македонија

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ**

Пред овој суд по предлог на доверителот Ристо Лузевски од Скопје, ул. "Франклин Рузвелт" бр. 6/27, застапуван од полномошникот Драган Поповски од Скопје, се води извршна постапка против должникот Снежана Неделковска со последна позната адреса на судот, ул. "Никола Тесла" бр. 12/1-18. Предмет на извршување претставува испразнување и предавање во владение на деловен простор - магацински простор - подрум број 1 од 54,60м² во ТЦ Карпош Б-4 зграда 64-А, Скопје, а врз основа на правосилна пресуда на овој суд П. бр. 43/94 од 1.03.1999 година. Во текот на постапката овој суд поради недостапност на должникот согласно чл. 78 став 2 точка 4 од ЗПП со решение I. бр. 1366/00 од 21.12.2001 година, на должникот Снежана Неделковска од Скопје му назначи привремен законски застапник и тоа Стево Меноски, адвокат од Скопје.

Привремениот законски застапник ги има сите права и обврски на законски застапник се додека должникот Снежана Неделковска од Скопје лично или негов овластен полномошник не се појават пред судот во извршната постапка.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, I. бр. 1366/00.
(3120)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје-Скопје, број 3020-806 од 9.01.2002 година за посебен старател на должникот Јанковски Зоран кој е со непознато престојувалиште се поставува адвокатот Љиљана Багеска ул. "Рузвелтова" бр. 46-2-9, Скопје. Посебниот старател ќе ги застапува интересите на должникот во предметното извршување, а трошоците за награда на старателот ќе ги сноси доверителот во износ што ќе го одреди судот, а во согласност со адвокатската тарифа. Согласно цитираното решение посебниот старател е задолжен по спроведување на предметното извршување во рок од 10 дена го извести Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје, бидејќи старателството престанува.

Поставениот старател ќе ги застапува интересите на должникот Јанковски Зоран во предметното извршување заради иселување на должникот од монтажниот стан кој се наоѓа на ул. "Јужноморавски Бригади" бр. 74-а во Скопје, испразнување на истиот од предмети и лица и предавање во владение на станот заедно со дворното место во владение на доверителот Јанковски Иво. Во текот на наведеното извршување ќе се спроведе и иселување на должникот од гаражата која се наоѓа на наведената адреса и предавање на истата испразнета од предмети и луѓе во владение на доверителот Раде Јанковски од Скопје.

Овластувањата на поставениот старател траат се додека должникот или неговиот полномошник не се појават пред судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. бр. 4078/01.
(3429)

ОСНОВЕН СУД ВО БЕРОВО

Пред овој суд се води спор по правен основ-долг заведен по тужба на тужителот Костадин Георгиевски и др. од Делчево, против тужениот Михаил Печински од Берово, а сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот Михаил Печински од Берово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот или да назначи свој полномошник. Доколку во истиот рок не се јави или не одреди свој полномошник на истиот ќе му биде поставен привремен застапник од редот на стручниите соработници во Основниот суд Берово кој ќе ги застапува неговите интереси се до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Берово, П. бр. 344/2001.
(3485)

ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА

Основниот суд во Битола во вонпроцесниот предмет на предлагачот Благоја Ристевски од Битола, ул. "Д. Груев" бр. 143, поведе процес за докажување на смртта на Менка Ристевска од с. Грумази-битолско, од татко Илија Ташковски со последно место на живеење во с. Грумази, во 1914 година била пренесена во с. Бач-битолско заради лекување од тифус во м.в. Коњаре каде била болницата како собирно место за болните од тифус и истата година починала и била таму погребана.

Се повикува Менка Ристевска и секое друго лице кое нешто знае за животот и движењето или смртта на Менка Ристевска во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ" да се јави во Основниот суд во Битола во просторија бр. 40.

По истекот на рокот од 30 дена ако никој не се јави судот ќе спроведе постапка и ќе донесе одлука по предлогот за докажување на смрт.

Од Основниот суд во Битола, Впп. бр. 121/2001.
(3488)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Пред Основниот суд Велес оформен е парничен предмет П. бр. 754/2001 по тужба на тужителот Стоиловски Митко од Велес, против тужената Стоиловска Сандра од Велес, сега со непозната адреса на живеење, за развод на брак. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

Се повикува тужената Стоиловска Сандра од Велес, во рок од 15 дена по објавувањето на огласот да пристапи во судот заради прием на тужба и покана за расправа која дополнително судот ќе ја определи или во истиот рок да постави свој полномошник што ќе ги застапува нејзините интереси. Во спротивно, доколку во наведениот рок не се јави и не постави свој полномошник за привремен застапник на тужената се одредува стручниот соработник во Основниот суд Велес Јачева Билјана која ќе ги има сите права и должности на законски застапник по споменатиот предмет, се додека тужената или нејзиниот полномошник не се јават пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил свој старател, а согласно чл. 79 од ЗПП.

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 754/2001.

(3474)

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР

При Основниот суд во Дебар заведен е парничен спор по тужбата на тужителот Шакироски Зени од с. Г. Папрадник-Ц. Жупа против тужените Асаноски Тацедин и Изеир Далипоски од с. Г. Папрадник-Ц. Жупа, поради поништување на договор за купопродажба на недвижен имот.

Бидејќи тужените Асаноски Тацедин и Изеир Далипоски живеат во странство со непозната адреса се повикуваат да се јават во овој суд во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот или пак да ја достават нивната точна адреса на живеење. Доколку не се јават во определениот рок или не овластат свој полномошник, нивните интереси ќе ги застапува привремено назначен застапник од страна на овој суд до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 169/2001.

(3475)

При Основниот суд во Дебар заведен е парничен спор по тужбата на Фитурија Зенгоска од с. Г. Папрадник-Ц. Жупа против тужениот Недим Зенгоски од с. Г. Папрадник-Ц. Жупа, поради развод на брак.

Бидејќи дека тужениот Недим Зенгоски живее во странство со непозната адреса се повикува да се јави до овој суд во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот или пак да ја достави неговата точна адреса на живеење. Доколку не се јави во определениот рок и не овласти свој полномошник неговите правни интереси ќе ги застапува привремено назначен застапник од страна на овој суд до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 6/2002.

(3483)

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Основниот суд во Прилеп заведена е тужба од страна на тужителката Мамудоска Цемаилова Јалдас од Прилеп, ул. "Дабнички Завој" бр. 23-f, против тужениот Мамудоски Даут Селајдин од Прилеп, а сега живее во Германија со непозната адреса за раскинување на договор за распределба на имот за време на живот со вредност од 10.000,00 денари.

Се повикува тужениот Мамудоски Даут Селајдин да се јави во судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, достави точна адреса или определи полномошник кој ќе го застапува во постапката по овој предмет. По истекот на овој рок на тужениот ќе му се постави привремен старател-застапник преку ЦСР-Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп, П. бр. 37/2002.

(3482)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Пред Основниот суд во Струмица се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Милка Манчева родена Гошева од Струмица, против тужениот Боро Никола Манчев од с. Ракитец, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Боро Никола Манчев да се јави во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот. За привремен застапник на тужениот се поставува Силвана Бајрактарова, стручен соработник при Основниот суд Струмица. Привремениот застапник ќе го застапува тужениот во оваа постапка се додека тужениот или негов полномошник не се појават пред судот.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 2581/2001.

(3133)

Основниот суд во Струмица по П. бр. 2333/01 за привремен застапник на тужената Тања Јагер-Белчевска од Худелберг, стр. 21, 27432 Бремер Ворде, СР Германија, сега со непозната адреса на живеење, по предметот П. бр. 2333/01 по тужбата на тужителот Тони Белчевски од Струмица, а за развод на брак се назначува Тони Делев, стручен соработник при Основниот суд во Струмица. Привремениот застапник ќе ја застапува тужената се додека тужената не се појави пред судот или не постави полномошник.

Се повикува тужената да се јави во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 2333/01.

(3138)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд води спор Алити Самир од с. Непроште-но против тужената Алити Реисцх, родена Бехнке Гизела од Берлин за развод на брак.

Тужената е со непозната адреса во Берлин, Германија. Се повикува истата во рок од 15 дена од објавувањето на огласот, да се јави на судот или достави адреса или застапник. Во спротивно, судот ќе и постави времен старател кој ќе го води спорот во нејзино име.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 20/2002.

(3476)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по тужба на тужителот Рамадани Нехат од с. Желино против тужената Круегер Доерте од Берлин-Германија, поради развод на брак.

Бидејќи тужената Круегер Доерте е со непозната адреса, за истата да биде објавен оглас во "Службен весник на РМ" во рок од 15 дена да се јави во судот или да одреди свој полномошник. Во спротивно на истата ќе и биде поставен времен старател преку Центарот за социјална работа-Тетово, кој ќе ги застапува нејзините интереси се до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 76/2002.

(3478)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ

Во судскиот регистар на политичките партии под Рег. бр. 111, се запишува политичката партија Демократска партија "НАПРЕД МАКЕДОНИЈО-ФОРЦА", со седиште во Скопје на бул. "Партизански одреди" бр. 74/31.

Политичката партија стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 28.12.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. П. П. бр. 13/2001.

(2274)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3844/2001 од 12.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02043831?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРѢИС ДОО Демир Капија ул. "Маршал Тито" бб.

Фирма: Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРѢИС ДОО.

Седиште: Демир Капија, ул. "Маршал Тито" бб.

Содружници: Николчев Александар од Велес и Јанушевски Петар од Скопје.

Дејности: 22.31, 22.32, 22.33, 24.65, 31.10, 31.20, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 50.10, 50.30/1, 50.40/1, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 51.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72/2, 64.20, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 22.14, 50.30/2, 51.42/2, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнациона продажба, малограничен промет со соседните држави.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Николчев Александар - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3844/2001.

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3915/2001 од 13.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02043122?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, услуги и трговија МОЛА Е КУКЕ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Вардарска" бр. 38.

Дејности: 01.21, 15.3, 15.51, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.15, 17.21, 17.22, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.20, 19.30, 21.1, 21.21, 21.22, 21.23, 23.20, 24.16, 24.30, 24.51, 24.66, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 29.12, 29.13, 29.40, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 50.10, 50.20, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.26, 52.33, 52.41, 51.42, 51.43, 52.44/1, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.71, 52.72, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.21, 55.21/2, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60, 60.10, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.10, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 74.12, 74.13, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 92.61, 92.71, 93.01, 93.02, 93.05.

Дејности во надворешнотрговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, реекспорт, продажба на стоки во консигнациони складишта, работи на посредување, работи на привремен увоз односно извоз на стоки, застапување на странски фирми, меѓународни агенциски работи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Селвер Јашари - управител без ограничување.

Основач, односно единствен содружник е Селвер Јашари од Куманово, со стан на ул. "Вардарска" бр. 38.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3915/2001.

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2489/2001 од 29.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02041734?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство на цвек, трговија и услуги КАЈА М Зоран ДООЕЛ увоз-извоз Негорци, ул. "Ристо Шуклев" бр. 5, Негорци.

Основач е Зоран Трајановски.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.30, 01.41/2, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 72.10, 72.30, 72.50, 72.60, 74.12, 74.40, 74.84, 92.34, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, услуги на меѓународната шпедиција, угостителски и туристички услуги, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Зоран Трајановски - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2489/2001.

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3392/2001 од 13.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042599?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство на конфекција, трговија и услуги РУЛА ДЕМ ТЕКСТИЛ Игор и др. ДОО експорт-импорт Богданци, ул. "Крушевска" бр. 7, Богданци.

Основачи се: Серети Агори и Демерџиев Игор.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/2, 01.50, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 72.10, 72.30, 72.50, 72.60, 74.12, 74.40, 74.84, 92.34, 93.02, 93.05, надворешна

трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, комисиона продажба, консигнациона продажба, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Ристо Дуев - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3392/2001. (29504)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4005/2001 од 15.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 020432127-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за новинско издавачка дејност НАЦИОНАЛ ПРЕС ДОО Скопје, ул. "Душан Тасковиќ" бр. 31.

Фирмата гласи: Друштво за новинско издавачка дејност НАЦИОНАЛ ПРЕС ДОО Скопје, ул. "Душан Тасковиќ" бр. 31.

Содружници: Наум Барциев од Скопје, ул. "8 Ударна Бригада" бр. 20-6 и Иле Максимовски од Скопје, ул. "Душан Тасковиќ" бр. 31.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.91, 15.93, 15.94, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 20.10/1, 20.40, 20.51, 21.21, 21.23, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 24.30, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 33.40, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.23, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.33, 71.34, 71.40, 72.30, 74.13, 74.14, 74.40, 74.81, 74.82, 74.84.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнација, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, малограничен промет со СР Југославија, Албанија, Грција и Бугарија.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото за обврските во правниот промет со трети лица одговара до висината на основачкиот влог.

Управител на друштвото е Наум Барциев - со неограничена одговорност.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4005/2001. (29505)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3564/2001 од 13.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 020427717-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги О.К. 1 Цветко, ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. "Г. Симовски" бр. 20, Тетово.

Основач: Цветко Наумовски од Тетово.

Управител: Цветко Наумовски, без ограничувања.

Дејности: 01.12, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 24.12, 25.13, 25.22, 25.24, 28.72, 28.73, 28.74, 29.40, 29.71, 29.72, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.23, 60.24, 70.20, 72.10, 72.20, 74.13, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, компензациони работи, посредување во надворешнотрговски промет, консигнација, малограничен промет со соседните земји, меѓународна шпедиција, долгорочна производствена кооперација.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3564/2001. (29506)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3883/2001 од 13.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 020430907-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, промет, трговија и услуги КРИМАС ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Косовска" бр. 14, Кавадарци.

Се основа друштво со ограничена одговорност основано од едно лице. Во правниот промет ќе настапува како: Друштво за производство, промет, трговија и услуги КРИМАС ДООЕЛ увоз-извоз. Седиште на друштвото е на ул. "Косовска" бр. 14 - Кавадарци.

Единствен основач на друштвото е Соколов Благоје од Кавадарци, со стан на ул. "Косовска" бр. 14, Кавадарци.

Дејноста во внатрешниот промет е со следните дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.41/1, 05.01, 05.02, 15.32, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.91, 15.93, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.52, 17.71, 17.72, 20.40, 25.22, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 28.52, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 70.11, 70.12, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 72.30, 72.40, 74.81, 74.84.

Дејности во надворешниот промет се следните: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување на странски физички и правни лица, консигнациони работи во областа на прометот, реекспорт, посредување, привремен увоз и извоз, увоз на секаков вид на моторни масла, авто делови, агрегати, гуми за возила, меѓународна шпедиција и транспорт на стоки, малограничен промет со Грција, Бугарија, Србија и Албанија.

Овластувањето на друштвото во правниот промет со трети лица се со неограничени овластувања и со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Соколов Благоје - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3883/2001. (29507)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3631/2001 од 12.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042838?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, промет и услуги АРТЕМИС ДОО Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 74А.

Содружници на друштвото се Трговско друштво ВИГЛА ЛИМИТЕЛ од Левкосија Република Кипар и Лесес Павлос од Р. Грција.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 23.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.32, 71.33, 71.34, 72.50, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.71, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнациона продажба, угостителски и туристички услуги, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со свој имот и средства.

Управител со неограничени овластувања е Лесес Кириакос од Република Грција.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3631/2001. (29508)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3541/2001 од 13.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042748?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за градежништво, производство, трговија и услуги ДИНЕ ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ ул. "11 Октомври" бр. 45, Крива Паланка.

Единствен содружник на друштвото е лицето Благоица Вучковска, ул. "11 Октомври" бр. 46, Крива Паланка.

Во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет Друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Благоица Вучковска - управител со неограничени овластувања.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.42/2, 01.41/3, 01.42, 02.01, 05.02, 14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 14.30, 14.40, 14.50, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82, 26.82/1, 26.82/2, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.73, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.12, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.84, 93.01, 93.02,

93.03, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, малограничен промет со соседните држави, угостителски услуги во странство, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт, консигнација.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3541/2001. (29509)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3907/2001 од 13.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02043114?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за деловни и менаџмент консултантски активности и трговија АДИМАЦ ДООЕЛ Скопје, ул. "Бранислав Нушиќ" бр. 12/5-1.

Дејности: 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.70, 52.11, 52.22, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.13, 74.14, 74.30, 74.83, 74.84, 80.42.

Надворешнотрговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски лица во областа на прометот со стоки и услуги, посредување во надворешнотрговскиот промет.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Весна Лијаковска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3907/2001. (29510)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1621/2001 од 25.06.2001 година, во регистарска влошка бр. 02040871?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец поединец ТП Бутик СУСЛЕУ ТП Фејзи Абдураман Гезиме ул. "Бањешница" бр. 98, Гостивар.

Основач: Фејзи Гезиме од Гостивар, ул. "Бањешница" бр. 98.

Дејности: 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 52.42, 52.43.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Фејзи Гезиме - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1621/2001. (29511)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3736/2001 од 1.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042943?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство и трговија ПАКАЛ ДООЕЛ Скопје, ул. "Димо Хаџи Димов" бр. 59-а.

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.98, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.51, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.30, 18.24, 19.10, 19.20, 19.30, 21.12, 21.22, 22.11, 22.15, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 51.64, 51.65, 51.66, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50,

52.61, 52.62, 52.63, 63.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови, лизинг, меѓународна шпедиција, малограничен промет со сите соседни земји: Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Основач е Данијела Трпчевска од Скопје.

Управител е Данијела Трпчевска од Скопје.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3736/2001. (29512)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 351/2001 од 8.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 2-70065-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Младинска задруга МЕГА ц.о. Велес, ул. "Трајко Панов" бр. 22.

Назив на Младинската задруга:

Младинска задруга МЕГА ц.о. Велес, ул. "Трајко Панов" бр. 22.

Основачи на задругата: Димитар Анастасовски од Велес, ул. "Андон Шурков" бр. 29/2-12, Љупчо Хаци-Петрушев од Велес, ул. "Димитар Влахов" бр. 27/2-6 и Заре Илијевска од Велес, ул. "Маркова" бр. 8.

Дејности на задругата: Работа која со оглед на процесот на трудот не се врши како постојана работа и непрекинатата работа, а трае најдолго 30 работни денови, работа која може да трае подолго од 30 дена, но не повеќе од 60 дена во една календарска година, во следниве случаи: - работа во комисији кои се формираат врз основа на закон и други прописи; аквизитерски и инкасаторски работи кои се вршат повремено; повремено изведување на настава на курсеви и семинари; праткотрајно дневно набљудување и мерење на теренски станици во метеорологијата и хидрологијата; повремени помошни работи на теренските работеша во геодетската дејност и геолошките, археолошките, педагошките и слични истражувања; повремено изведување на културно-уметнички и забавни програми (освен во угостителството, ако таквиот труд на изведување не им претставува редовно занимање); продажба на среќки, печат и повремени публикации; примање на уплати за спортска прогноза, лото и томбола надвор од просториите на претпријатието; работа во социјално-хуманитарни организации што ја вршат членовите на тие организации; сезонска продажба на земјоделско-прехранбени производи, предмети од домашна изработка, сувенири и други предмети од туристички карактер, ако се вршат на привремено продажни места; вршење на статистички истражувања и шифрирање на посебни извештаи; повремено или привремено вршење на работни задачи во земјоделството и шумарството.

Младинската задруга во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет Младинската задруга одговара со својот имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот промет е Димитар Анастасовски - в.д. директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 351/2001. (29513)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3919/2001 од 9.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02043126?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за туризам, промет и услуги ОДИСЕА ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар, ул. "Борис Кидрик" бб.

Содружник: Цемази Рушители од с. Чајле.

Дејности: 63.30, 63.40, 60.24, 60.23, 60.22, 60.21, 55.30/1, 55.30/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 52.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 70.31, 72.30, 72.60, 74.12, 74.20/3, 74.20/3, 74.84, 71.33, 65.12/3, 65.23, 92.32, 92.33, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување на странски фирми, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а одговара со целиот свој имот Цемази Рушители е управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3919/2001. (29514)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3659/2001 од 31.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042866?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за деловни услуги СОРА-СМЕТКОВОДСТВО ДОО Скопје ТЦ Карпош III локал 127.

Содружници на друштвото се: Софија Радловиќ од Скопје и Драган Радловиќ од Скопје.

Дејности: 15.93, 15.94, 15.95, 18.24, 18.30, 19.30, 20.40, 20.51, 21.11, 21.12, 22.12, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 45.21, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.45, 50.10, 50.30, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 52.41, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 55.30, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со својот имот и средства.

Управител со неограничени овластувања е Софија Радловиќ од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 3659/2001. (29515)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3535/2001 од 2.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042742?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Фризерски салон СНЕЖАНА ФЕШН - ТП Снежана Марко Тефова ул. "8-ми Ноември" бр 37, Неготино.

Се основа Фризерски салон СНЕЖАНА ФЕШН - ТП Снежана Марко Тефова, ул. "8-ми Ноември" бр. 37, Неготино, со пријава од 11.10.2001 година.

Основач е Тефова Снежана од Неготино, ул. "29 Ноември" бр. 91, Неготино.

Дејност: 93.02.

ТП во правниот промет ќе истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските ќе одговара лично со целиот свој имот.

Управител на ТП е Тефова Снежана - без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 3535/2001. (29516)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3876/2001 од 12.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02043083?-8-11-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за издаваштво, трговија и услуги ВИДЕО-СТИЛ ДООЕЛ, ул. "Михаил Чаков" бр. 9/5-9, Скопје.

Се врши основање на Друштвото за издаваштво, трговија и услуги ВИДЕО-СТИЛ ДООЕЛ од Скопје, ул. "Михаил Чаков" бр. 9/5-9.

Основач на Друштвото е Драганка Шулеска од Скопје.
Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.24, 22.31, 22.32, 22.33, 51.11, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, комисиона продажба, угостителски услуги.

Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства.

Управител на Друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет спрема трети лица е Драганка Шулеска без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 3876/2001. (29517)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3760/2001 од 9.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042967-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво - ДОО Друштвото за производство, услуги, сервис и трговија на ПП и ХТЗ опрема ПАСТОР-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО извоз-увоз Скопје, ул. "Ужичка Република" бр. 16-а.

Фирма: Друштво за производство, услуги, сервис и трговија на ПП и ХТЗ опрема ПАСТОР-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО извоз-увоз Скопје.

Седиште: ул. "Ужичка република" бр. 16а.

Содружници: Гиевски Борче и Гиевска Аница од Скопје.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 02.01, 02.02, 15.11, 15.33, 15.85, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.14, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 18.22, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 28.21, 28.22, 28.51, 28.52, 28.75, 29.12, 29.13, 33.20, 33.30, 37.10, 37.20, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.33, 51.34, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.35, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.05, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото за обврските во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

За управител на друштвото се именува лицето: Гиевски Борче од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 3760/2001. (29518)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3583/2001 од 5.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042790-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги ЕКО-ПЛОД ПАК ДООЕЛ увоз-извоз Богданци, ул. "Маршал Тито" бб - Богданци.

Основач на трговското друштво е Општинско здружение на производители на еко-храна "ЕКО-ПЛОД" од Богданци.

Дејности кои ќе ги обавува друштвото се: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 01.50, 02.01, 02.02, 05.02, 15.11, 15.12, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 16.00, 16.00/1, 16.00/2, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.10, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 74.13, 74.84.

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени артикли, надворешна трговија со непрехранбени артикли.

Трговското друштво во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за преземените обврски одговара со сите свои средства.

Трговското друштво го застапува Горги Ичев, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3583/2001. (29519)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3699/2001 од 30.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042906-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија, услуги и превоз ИСИМ-КОМПАНИ Кенан ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Гоце Делчев" бр. 33.

Основач Кенан Имери од Куманово.

Дејности: 01.30, 01.41/3, 15.41, 15.42, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54/2, 17.71, 18.21, 18.24, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.40, 2.22, 21.23, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.12, 25.21, 25.23, 26.61, 26.63, 28.73, 28.74, 28.75, 29.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.21, 36.22, 37.10, 37.20, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.43, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 63.12/3, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 90, 92.33, 92.34, 93.04, 15.81.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапништво и посредништво, реекспорт, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сиот свој имот.

Кенан Имери - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3699/2001. (29520)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1573/2001 од 25.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02040823?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ Друштвото за трговија и електро машински инсталации МЕПРИНГ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 30/1-Б8.

Основач на друштвото е: Тодор Китанчев.

Друштвото ги има следните дејности: 27.21, 28.75, 29.13, 29.12, 29.14, 29.22, 29.23, 28.63, 28.61, 29.72, 36.1, 36.13, 33.20/1, 29.24, 35.50, 36.14, 36.63, 29.24, 29.51, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.11, 32.30, 32.10, 32.20, 30.01, 30.02, 33.20, 72.20, 31.61, 31.50, 31.62, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 01.41/1, 41.00, 45.24, 90.00, 45.21/1, 60.24, 52.46, 52.48, 52.12, 50.50, 55.12, 55.23, 55.21/1, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 52.72/1, 31.10, 33.40, 36.30, 50.20, 50.40, 52.74, 28.52, 36.22, 36.50, 36.61, 36.21, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.12, 74.84, 74.83, 71.31, 71.33, 71.34, 71.40, 70.31, 74.82, 28.11, 28.13, 28.21, 33.30, 33.50, 33.10/2, 31.20, 45.34, 45.33, 45.31, 51.74, 51.45, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 52.45, 52.44/2, 52.47, 52.33, 52.63, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 51.21, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 45.32, 45.41, 51.70, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.44, 52.73, 52.74, 72.50, 28.30, 28.40, 28.61, 51.12, 51.13, 28.74, 28.73, 28.72, 28.51, 52.72/2, 74.40, 74.13, 51.11, 51.14, 28.62, 28.54, 27.53, 28.51, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 63.40, 74.20/5, 74.14, 72.10, 72.30, 72.60, 72.40, 29.71, 60.23.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, посредување и застапување, консигнација, транспорт и шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сиот свој имот.

Во надворешниот и внатрешниот промет друштвото ќе го застапува Тодор Китанчев - управител со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1573/2001. (29521)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3875/2001 од 12.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02043082?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, услуги и угостителство БУНДЕС 2 ДОО експорт-импорт ул. "Димо Хаџи Димов" бр. 27, Скопје.

Дејности: 01.12/1, 15.32, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98, 15.98/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.52, 21.23, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 45.43, 45.44, 50.10, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.13, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.34, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.71, 93.01, 93.05.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во надворешнотрговскиот промет, реекспорт, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и Југославија, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународен транспорт на стоки и услуги, застапување на странски фирми, консигнациони работи, комисиони работи.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет Друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител на друштвото ќе биде лицето Валентина Донева од Скопје, со стан на ул. "Димо Хаџи Димов" бр. 27, кој што ќе го застапува и претставува друштвото во надворешниот и внатрешниот промет без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3875/2001. (29522)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2935/2001 од 03.09.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042143?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на трговец поединец на Колонијал ВИКТОР 98 Костовска Цандо Цветанка - ТП ул. "Андон Шурков" бр. 29 - Велес.

Фирмата гласи: Колонијал ВИКТОР 98 Костовска Цандо Цветанка - ТП. Седиштето е на ул. "Андон Шурков" бр. 29 во Велес. Единствен содружник и управител без ограничување е Костовска Цветанка од Велес, со ста на ул. "Андон Шурков" бр. 29. Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет Трговецот-поединец одговара лично, со сите свои средства.

Дејности: 52.21 - Трговија на мало со овошје и зеленчук, 52.22 - Трговија на мало со месо и производи од месо, 52.23 - Трговија на мало со риби, лушпарии и мекотелци, 52.24 - Трговија на мало со леб, печива, колачи и слатки, 52.25 - Трговија на мало со алкохолни и други пијалоци, 52.26 - Трговија на мало со производи од тутун, 52.27 - Друга трговија на мало со храна во специјализирани продавници, 52.33 - Трговија на мало со козметички и тоалетни препарати, 52.41 - Трговија на мало со книги, весници и прибор за пишување, 52.11 - Трговија на мало во продавници, претежно со храна, пијалоци и тутун.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2935/2001. (29523)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3560/2001 од 22.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042767?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги КВАТРО-ТРЕЈД Горанчо ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Славко Горѓиев - Сватот" бр. 7, Велес.

Фирмата гласи: Друштво за производство, трговија и услуги КВАТРО-ТРЕЈД Горанчо ДООЕЛ увоз-извоз Велес. Седиштето е на ул. "Славко Горѓиев-Сватот" бр. 7 во Велес. Единствен содружник и управител без ограничување е Горанчо Јанакиевски од Велес, со стан на ул. "Славко Горѓиев-Сватот" бр. 7. Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 16.00, 16.00/1, 16.00/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.23, 63.40, 65.12/2, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 74.40, 74.81, 74.82, 74.84, 92.34, 93.01, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми,

посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнациона продажба, угостителски и туристички услуги, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во областа на транспортот, лизинг работи, меѓународен транспорт на стоки и патници, долгорочна производствена кооперација, малограничен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3560/2001. (29524)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3666/2001 од 7.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042873?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво на Друштвото за производство, промет и услуги ГО-КИ ДОО Скопје, ул. "Волчанска" бб.

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 50.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 74.12, 74.70, освен дезинфекција и уништување на штетници во куќите, болниците, шталите, бродовите и возовите, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.02, 93.04, 93.05.

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги обавува следните дејности: посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, застапување на странски физички и правни лица, консигнациона продажба, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Горан Велковски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3666/2001. (29526)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3940/2001 од 13.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02043147?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЖУИН - КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово, ул. "Индустриска" бб.

Основано со изјава за основање од 22.10.2001 год.

Сеад Јашари од Куманово, Черкеско Село.

Дејности: 20.30, 20.40, 24.51, 24.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.21/1, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 52.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 74.84, надворешна тргови-

ја со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување, застапување, реекспорт, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, шпедиција, консигнација и малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија.

Во правниот промет Друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целиот свој имот.

Сеад Јашари - управител со неограничени овластувања и застапник за надворешна трговија, без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3940/2001. (29527)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3600/2001 од 31.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042807?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за менувачки работи, градежништво, производство и промет БЛБ ДОО Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 13.

Содружници: Буран Хајредин од Скопје, Летка Алексовска од Скопје, Елизабета Пешевска од Скопје.

Дејности: 26.51, 26.52, 26.53, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.32, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.11, 51.12, 51.13, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.43, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 60.23, 60.24, 63.30, 65.12/3, 67.13, 71.31, 71.32, 74.13, 74.20/3, 74.30, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Албанија и Грција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Буран Хајредин - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3600/2001. (29528)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3784/2001 од 12.11.2001 година, во регистарска влошка бр. 02042991?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за транспорт, трговија и услуги ХОЛИВУ ДООЕЛ увоз-извоз ул. "М. Симоноски" бр. 82, Гостивар.

Дејности: 51.35, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.19, 51.21, 51.24, 51.37, 51.41, 51.42, 51.47, 51.51, 51.70, 51.31, 51.54, 51.53, 51.56, 51.13, 52.22, 52.51, 52.24, 52.25, 52.12, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 65.12/3, 71.10, 15.11, 15.12, 15.13, 51.23, 51.32, 51.37, 52.33, 52.48, 51.12, 51.51, 51.52, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт.

Управител е Сузана Бајрами.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3784/2001. (29529)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3836/2001 од 12.11.2001, во регистарска влошка бр. 02043043?-8-11-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за новинско издавачка дејност НИК ВИП ДООЕЛ Скопје, ул. "Илинден" бр. 38 а, Скопје.

Дејности: 22.21, 22.12, 22.13, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 52.33, 52.47, 52.48, 51.45, 51.56, 51.70, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Содружник: Јасмина Кантарџиева од Скопје, ул. "Илинден" бр. 38 а, Скопје. Јасмина Кантарџиева-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3836/2001. (29534)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3554/2001 од 06.11.2001, во регистарска влошка бр. 02042761?3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД-ДОО на Друштвото за производство, промет и услуги ДАТО ЕЛЕКТРОНИКА ДОО експорт-импорт Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 27-3/13.

Фирма: Друштво за производство, промет и услуги ДАТО ЕЛЕКТРОНИКА ДОО експорт-импорт Скопје. Седиште: бул. "Партизански одреди" бр. 27-3/13. Содружници: Давидов Борис и Тодоров Гоце од Скопје.

Дејности: 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 30.01, 31.62, 33.10, 33.10/1, 33.10/2, 33.20, 33.30, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 72.50, 74.40, 74.83, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. Друштвото за обврските во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот. За управител на друштвото се именува Давидов Борис од Скопје, со неограничени овластувања. Во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет друштвото ќе го застапува Давидов Борис-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3554/2001. (29537)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2909/2001 од 13.11.2001, во регистарска влошка бр. 02042117?8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за трговија, транспорт и услуги КРИВА РЕКА ЈМ ДООЕЛ увоз-извоз с. Марино, Илинден, ул. "531" бр. 47.

Основач: Младеновски Љубе, с. Марино, Илинден.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.14, 74.40, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, конSIGNација, реекспорт, малограничен промет со соседните земји.

Неограничени овластувања, целосна одговорност. Во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет друштвото ќе го застапува управителот со неограничени овластувања Младеновски Љубе.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2909/2001. (29538)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3878/2001 од 07.11.2001, во регистарска влошка бр. 02043085?8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги и трговија ЕЛЕКТРОСЕРВИС МИШО ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Вера Циривири" бр. 12, с. Глишик, Кавадарци.

Основач: Митре Горѓиев, ул. "Вера Циривири" бр. 12, с. Глишик, Кавадарци, со изјава за основање бр. 02-01/1 од 29.10.2001 година.

Дејности: 28.73, 29.12, 31.10, 31.30, 51.43, 52.41, 52.42, 52.45, 51.31, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 51.32, 51.33, 51.53, 52.21, 52.22, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со својот имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Митре Горѓиев-управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3878/2001. (29539)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1640/2001 од 27.09.2001, во регистарска влошка бр. 02040890?8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за еколошки активности, трговија на големо и мало ФОРУМ ЕКОПРОДУКТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. "Илинден" блок 12, Скопје.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.12, 01.12/2, 01.13, 05.01, 05.02, 10.10, 13.10, 15.11, 15.12, 15.41, 15.42, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81, 15.86, 15.89, 15.98/1, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 21.11, 21.12, 26.11, 26.14, 40.10/1, 40.10/4, 50.10, 51.51, 51.52, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.47, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.23, 60.21, 60.22, 60.23, 70.11, 70.20, 70.31, 51.33, 51.32, 51.31, 63.40, 74.84, 90.00, 92.31, 92.40, 92.71, 93.05. Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција и транспорт на стоки, реекспорт, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, посредување во надворешнотрговскиот промет, конSIGNација, застапување.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Анита Војновска-управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1640/2001. (29540)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 360/2001 од 09.11.2001, во регистарска влошка бр. 1-70067-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на аптека на Приватната здравствена организација-аптека ЈОВАНА-ФАРМ Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 3, бл. 2, бл. IV.

Приватната здравствена организација-аптека ЈОВАНА-ФАРМ Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 3, бл. 2, бл. IV е основана со акт за основање од 03.10.2001 година од страна на основачот Сајкоски Жарко, ул. "Герника" бр. 4/9, Скопје.

Во правниот промет со трети лица друштвото е со неограничени овластувања и целосна одговорност. Лице овластено за застапување е Сајкоска Татјана-управител без ограничувања.

Аптеката е регистрирана за обавување на дејност 52.31-аптеки.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 360/2001. (29541)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3932/2001 од 13.11.2001, во регистарска влошка бр. 020431397-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за трговија и услуги ОЛВЕ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Наум Наумовски Борче" бр. 86.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/2, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 65.21, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 72.10, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.84, 55.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување, застапување на странски лица, консигнација, реекспорт, лизинг, малограничен промет со соседните земји Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, меѓународен транспорт на стоки на меѓународни патишта, меѓународен транспорт на патници, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Оливер Стоилков-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3932/2001. (29452)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3513/2001 од 18.10.2001, во регистарска влошка бр. 020427207-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на ТП ТВИТИ-АЛ таксист Александар Јован Божиновски с. Бардовци бр. 11, Скопје.

Назив на фирмата: ТП ТВИТИ-АЛ таксист Александар Јован Божиновски с. Бардовци бр. 11, Скопје, а основач на фирмата е Александар Божиновски с. Бардовци бр. 11, Скопје.

Дејност на ТП е: 60.22-такси превоз.

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет со трети лица ТП одговара целосно со целиот свој имот. Управител е Александар Божиновски-без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3513/2001. (29543)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1479/2001 од 12.04.2001, во регистарска влошка бр. 020407297-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар ТП таксист ГИЛЕ-КОМПАНИ Зоран Стево Ивановски ул. "Алекса Дундиќ" бр. 47-б, Скопје.

Упис во регистар на трговец поединец. Исполнети се условите за упис во трговски регистар на ТП согласно ЗТД и врз основа на пријава.

Фирма и седиште: ТП таксист ГИЛЕ-КОМПАНИ Зоран Стево Ивановски ул. "Алекса Дундиќ" бр. 47-б, Скопје. Основач: Зоран Ивановски од Скопје, ул. "Алекса Дундиќ" бр. 47-б.

Дејност: 60.22-такси превоз.

Во правниот промет со трети лица ТП ќе истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица ТП одговара лично со целиот свој имот. Зоран Ивановски-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1479/2001. (29544)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3928/2001 од 13.11.2001, во регистарска влошка бр. 020431357-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД како ДООЕЛ на Друштвото за трговија, производство и услуги ЈЕЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКС КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје, ул. "Московска" бр. 5/1-14.

Друштвото е основано со изјава за основање од 05.11.2001 година, а основач-единствен содружник е Павле Младеновски од Скопје.

Дејности: 29.71, 29.72, 31.62, 32.20, 32.30, 33.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.74, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.84, 52.72, 52.72/1, 52.72/2. Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување, консигнација, комисиона продажба, реекспорт, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, услуги што се во врска со меѓународниот транспорт и меѓународна шпедиција, складирање, агенциски услуги во транспортот и сл.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговското работење е Павле Младеновски-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3928/2001. (29545)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3797/2001 од 05.11.2001, во регистарска влошка бр. 020430047-3-11-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за издавачка дејност и услуги РОС ПРОДУКЦИЈА ДОО увоз-извоз ул. "Никола Парапунов" бб, комплекс Макотекс, Скопје.

Содружници: Александар Димитров, ул. "Крсте Асенов" бр. 5/1-4 и Борче Нечовски, ул. "Франклин Рузвелт" бр. 6/б.

Дејности: 22.11, 22.12, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 52.48, 52.62, 71.34, 74.14, 74.40, 74.84, 92.31/1, 92.31/2, 93.05, 51.70. Надворешнотрговско работење: надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот. Борче Нечовски-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3797/2001. (29548)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3684/2001 од 14.11.2001, во регистарска влошка бр. 020428917-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, преработка, внатрешен и надворешен промет на стоки и услуги РИЧАРД Харалд Алберт и други ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Шуто Оризари" бр. 170.

Дејности: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.57, 51.63, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11,

55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23. Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непременбени производи, меѓународен превоз на стоки, организирање на саеми и изложби во странство, реклама, пропаганда и маркетинг во странство, консигнациона продажба на стоки и шпедиција, застапување и посредување на странски физички и правни лица во надворешниот промет на стоки и услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица ќе настапува во своје име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот. Лица овластени за застапување во внатрешниот и надворешниот промет се Франко Малдини и Харалд Алберт Зеебергер-управители без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3684/2001. (29459)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1122/2001 од 30.02.2001, во регистарска влошка бр. 005542, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и содружник на Друштвото за превоз, услуги и трговија ЕНИБЕР-ТУРС увоз-извоз ДООЕЛ Битола, ул. "Столарска" бб.

Се менува името на фирмата и истата гласи: Друштво за превоз, услуги и трговија ЕНИБЕР-ТУРС увоз-извоз ДООЕЛ Битола. Од друштвото истапува содружникот Расимовска Нуртен од Битола, ул. "Караорман" бр. 10. Основачкиот влог на Расимовска Нуртен во износ од 5.050 ден или 165.550,00 денари се пренесува на содружникот Расимовски Исаилаки од Битола, ул. "Караорман" бр. 10. Единствен содружник: Расимовски Исаилаки од Битола, ул. "Караорман" бр. 10.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1122/2001. (29580)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1123/2001 од 05.11.2001, во регистарска влошка бр. 012400, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на главница на Стопанска банка АД Битола, ул. "Добривоје Радосављевиќ" бр. 21.

Зголемување на акционерскиот капитал-запишување на одлука за зголемување и извршено зголемување на акционерскиот капитал на Стопанска банка АД Битола. Се зголемува за износ од 44.853.000,00 денари.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1123/2001. (29581)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1126/2001 од 30.10.2001, во регистарска влошка бр. 01003282?-8-03, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство, трговија, превоз и услуги Илија Кромидароски МЕНДО КОМПАНИ увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. "Охридска" бр. 47.

Зголемување на основната главница уште за 1.125.000,00 денари, односно 18.400 ЕУР средства обезбедени од единствениот содружник на друштвото Кромидароски Илија. Збирно основачкиот влог на друштвото сега изнесува 26.580 ЕУР.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1126/2001. (29582)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1128/2001 од 08.11.2001, во регистарска влошка бр. 002174, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив, основач и овластено лице на Друштвото за трговија, услуги и производство АГРОПЕЛАГОНИЈА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, ул. "Борка Стеваноски" бр. 8.

Промена на презиме на основачот од Ристески Влатко на Селчанец Влатко.

Промена на назив од: Друштво за трговија, услуги и производство увоз-извоз АГРОПЕЛАГОНИЈА Ристески Влатко ДООЕЛ во: Друштво за трговија, услуги и производство АГРОПЕЛАГОНИЈА увоз-извоз ДООЕЛ.

Промена на овластено лице за застапување на друштвото. Овластено лице за застапување и претставување на друштвото е лицето Селчанец Влатко од Прилеп. Престанува овластувањето на лицето Столески Александар од Прилеп и се брише од судскиот регистар.

Се врши конверзија на основниот влог во основни средства во износ од 13.500 ДЕМ во 6.893 ЕУР.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1128/2001. (29583)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1131/2001 од 12.11.2001, во регистарска влошка бр. 005763, ја запиша во трговскиот регистар промената на директор на Трговското друштво за трговија и услуги Гонческа Зора ОКТОКЛИС Струга ДООЕЛ Струга, ул. "Ристо Крле" бб.

Промена на лицето овластено за застапување на Трговското друштво за трговија и услуги Гонческа Зора ОКТОКЛИС Струга ДООЕЛ. Од ТД истапува директорот-овластеното лице за застапување Гонческа Зора и и престанува овластувањето за застапување во внатрешниот и надворешниот промет и се брише од судскиот регистар.

Во ТД пристапува лицето Гончески Жарко од Струга и ќе го застапува ТД во внатрешниот и надворешниот промет со полни овластувања.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1131/2001. (29584)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1137/2001 од 01.11.2001, во регистарска влошка бр. 000827, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Јованка Биткоска ЛЕНИ с. Пештани, Охрид ДООЕЛ с. Пештани, Охрид.

Основач: Јованка Биткоска. Управител: Јованка Биткоска.

На лицето Јованка Биткоска му престанува функцијата управител и овластувањата за застапување на ТД во внатрешниот и во надворешнотрговскиот промет. Како нов управител согласно одлуката од 31.10.2001 година пристапува лицето Катерина Николоска, кое ќе ја врши функцијата управител на ТД и лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1137/2001. (29585)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1138/2001 од 01.11.2001, во регистарска влошка бр. 01002059?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, трговија на големо и мало, превоз и услуги ЈУНТА ПЕЦЕ ДООЕЛ увоз-извоз с. Карамани, Битола.

Покрај останатите дејности, друштвото врши проширување на дејност и тоа за: 5.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.33,

52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1138/2001. (29586)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1139/2001 од 02.11.2001, во регистарска влошка бр. 000780, го запиша во судскиот регистар проширувањето на Акционерското друштво за автотранспорт и шпедиција ЈУГОТРАНС увоз-извоз Струга, ул. "Сервисна зона" бб.

Се врши проширување на дејноста на АД АТШ ЈУГОТРАНС Струга и покрај досегашните ќе ги обавува и следните дејности: 28.11, 28.12, 28.40, 28.75.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1139/2001. (29587)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1141/2001 од 02.11.2001, во регистарска влошка бр. 09082, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Друштвото за производство, промет и услуги Мирчески Киро АСТОП увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ Прилеп, ул. "Круме Јаскоски" бр. 37.

Се врши промена на лице овластено за застапување во Друштвото за производство, промет и услуги АСТОП увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ. Наташа Наумоска-управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности. Се брише Киро Мирчески и му престануваат овластувањата за застапување во друштвото како управител.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1141/2001. (29588)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1143/2001 од 02.11.2001, во регистарска влошка бр. 013478, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на Мешовитото друштво за транспорт, трговија, производство и услуги ПРИЛЕПСКА ТРГОВИЈА увоз-извоз ДОО Прилеп, ул. "Александар Македонски" бр. 2/85.

Странскиот основач Коста Петковиќ од Заечар, ул. "Бранко Копиќ" бр. 6, Р. Србија го зголемува основачкиот влог за износ од 2.602.245,00 денари или 42.694,75 ЕУР според извештај на овластен проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1143/2001. (29589)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1145/2001 од 01.11.2001, во регистарска влошка бр. 006483, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште на фирма на Друштвото за трговија, производство и транспорт ЗАГОР Слободанка ДООЕЛ с. Теарце, Теарце.

Се врши промена на седиштето на Друштвото за трговија, производство и транспорт ЗАГОР Слободанка ДООЕЛ с. Теарце, Теарце во Друштво за трговија, производство и транспорт ЗАГОР Слободанка ДООЕЛ Битола, ул. "Прилепска" бр. 51а/6.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1145/2001. (29590)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1147/2001 од 02.11.2001, во регистарска влошка бр. 012843, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Трговското друштво за производство, трговија, услуги, градежништво и инженеринг Филев Кирил ФИЛ-ИНГ Охрид ДООЕЛ Охрид, ул. "Коста Абраш" бр. 99.

Се менува член 5 од изјавата за основање од 19.03.2001 година и гласи: Се врши проширување со следните дејности: 31.20, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 20.40, 20.51, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 50.20, 52.42, 52.47, 74.20/5, 74.84.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1147/2001. (29591)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1152/2001 од 06.11.2001, во регистарска влошка бр. 010815, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за трговија и услуги Д-Р КЕШ увоз-извоз ДР. КЕШ ПТЈ. ЛИМИТЕД Битола ДООЕЛ Битола, ул. "Климент Охридски" бр. 36.

Му престанува овластувањето на Стефан Трајковски и се брише од судскиот регистар. За нов управител се назначува Сузана Запаренкова-управител без ограничување.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1152/2001. (29592)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1153/2001 од 06.11.2001, во регистарска влошка бр. 010523, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Трговското и услужното друштво Зоран К2 увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. "Тошо Даскало" бр. 28/10.

Од друштвото истапува Зоран Велчевски, а пристапува Горан Велчевски. Се менува називот на фирмата и новиот назив гласи: Трговско и услужно друштво Горан К2 увоз-извоз Битола ДООЕЛ.

Се менува управителот на друштвото, новиот управител е Горан Велчевски.

Му престануваат овластувањата и се брише од трговскиот регистар лицето Спасија Велческа.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1153/2001. (29593)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1155/2001 од 09.11.2001, во регистарска влошка бр. 012001, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Друштвото за угостителство, производство, трговија на големо и мало и услуги МИЧО ЕГЕЕ-ЦОТ увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. "Борис Кидрич" бр. 32.

Промена на управител на друштвото. За нов управител се поставува Александар Карајанов. На лицето Весна Аневска му престануваат овластувањата и се брише од трговскиот регистар.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1155/2001. (29594)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1159/2001 од 06.11.2001, во регистарска влошка бр. 012245, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Друштвото за производство, трговија и услуги НИРВАНА КОМПАНИ Охрид ДООЕЛ Охрид, ул. "Абас Емин" бр. 309.

Во Друштвото за производство, трговија и услуги НИРВАНА КОМПАНИ Охрид ДООЕЛ регистрирано при Основниот суд Битола со решение Трег. бр. 1540/2000 од 06.11.2001 година се врши промена на лицето овластено за застапување.

Ново лице овластено за застапување на друштвото во рамките на запишаните дејности и во надворешнотрговскиот промет е Маркоски Крсте од Охрид, ул. "15-ти Корпус" бр. 12-управител со неограничени овластувања.

Престанува овластувањето за застапување на досегашниот управител Ѓорѓиевски Сашо и се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1159/2001. (29595)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1160/2001 од 06.11.2001, во регистарска влошка бр. 005488, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Крсте Маркоски МАРК БОБО увоз-извоз Охрид ДООЕЛ Охрид, ул. "15-ти Корпус" бр. 12.

Во Трговското друштво за производство, трговија и услуги Крсте Маркоски МАРК БОБО увоз-извоз Охрид ДООЕЛ, регистрирано при Основниот суд Битола со решение Трег. бр. 4300/1998 од 17.12.1998 година е извршена промена на лицето овластено за застапување.

Ново лице овластено за застапување на друштвото е Маркоска Гордана од Охрид, ул. "15-ти Корпус" бр. 12-управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности и во надворешнотрговскиот промет.

Престанува овластувањето на досегашниот управител Крсте Маркоски и се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1160/2001. (29596)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1164/2001 од 14.11.2001, во регистарска влошка бр. 006081, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, седиште и истапувањето на содружник на Друштвото за производство, трговија и услуги КАМЕНСКО ДОО Вера и други увоз-извоз Охрид, бул. "Революција" бр. 3, лам. А11/6 во Друштво за производство, трговија и услуги КАМЕНСКО ДООЕЛ увоз-извоз Охрид, ул. "7 Ноември" бр. 15.

Се менува адресата-седиштето на друштвото од бул. "Революција" бр. 3, лам. А11/6, Охрид на ул. "7 Ноември" бр. 15, Охрид.

Истапува содружникот Вера Каранфилоска, а како единствен содружник останува лицето Александра Велкоска, бул. "Туристичка" бр. А-1/16, Охрид, со што и се менува правниот облик на друштвото од ДОО во ДООЕЛ.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1164/2001. (29597)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1167/2001 од 07.11.2001, во регистарска влошка бр. 007512, ја запиша во трговскиот регистар промената на Друштвото за транспорт ЕУРО-ТРАНС Митревски Себастиен и др. Битола ДОО Битола, ул. "Митре Врчковски" бр. 1.

Се менува името на друштвото од Друштво за транспорт ЕУРО-ТРАНС Митревски Себастиен Битола ДООЕЛ во Друштво за транспорт ЕУРО-ТРАНС Митревски Себастиен и др. Битола ДОО Битола, ул. "Митре Врчковски" бр. 1.

Пристапува нов содружник Златко Милошевски од Битола, ул. "Борка Талев" бр. 12. Се зголемува основната главница во друштвото која ја вложува новиот содружник. Новиот содружник Златко Милошевски вложува 4.056.000,00 денари или 66.491,80 ЕУР.

Вкупната главница на влогот изнесува: 155.000,00 + 4.056.000,00 4.211.000,00 денари или 2.540,98 + 66.491,80 = 69.032,78 ЕУР.

Структурата на влогот е: Митревски Себастиен 155.000,00 денари или 2.540,98 ЕУР, Милошевски Златко 4.056.000,00 денари или 66.491,80 ЕУР.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1167/2001. (29598)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1170/2001 од 07.11.2001, во регистарска влошка бр. 001623, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Јавното трговско друштво за производство, трговија на големо и мало, угостителство и услуги Дургутовски Киро и др. ИВО ЈТД Ресен, ул. "Ленинова" бр. 7/1, Ресен.

Зголемување на основната главница на Јавното трговско друштво за производство, трговија на големо и мало, угостителство и услуги Дургутовски Киро и др. ИВО ЈТД Ресен во вкупен износ од 9.677.193,00 денари во предмети по извештај од овластен проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1170/2001. (29599)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1171/2001 од 15.11.2001, во регистарска влошка бр. 001333, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговското друштво за производство, услуги и трговија Тикоска Војо Славица ТИКО увоз-извоз Струга ДООЕЛ Струга, ул. "Нико Нестор" бр. 20.

Се запишува: Тикоски Тодор-управител. Се брише: Тикоска Славица.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1171/2001. (29600)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1177/2001 од 08.11.2001, во регистарска влошка бр. 007022, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЈОАЛ-99 Наде увоз-извоз Охрид ДООЕЛ Охрид, ул. "Трајче Дојчиноски" бр. 1.

Се менува член 7 од изјавата за основање од 23.04.1999 година и гласи: Павлеска Наде-управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности. Му престанува овластувањето за застапување на лицето Јолакоска Мирјана и се брише од трговскиот регистар.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1177/2001. (29601)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1181/2001 од 09.11.2001, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител и уписот на одлуката за намеруваното намалување на главницата на Друштвото за трговија, производство и услуги КРЗНОТЕКС Даница и др. ДОО увоз-извоз Ресен, ул. "29 Ноември" бр. 1.

Запишување на Одлука за намеруваното намалување на основната главница на друштвото бр. 102-184/2 од 01.11.2001 година на собирот на содружници на друштвото за износ од 109.489 ЕУР или 6.678.829,00 денари.

Промена на лице овластено за застапување: Се запишува Никола Милојковски, а се брише Даница Стрезовска.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1181/2001. (29602)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1182/2001 од 09.11.2001, во регистарска влошка бр. 005285, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Трговското друштво за услуги, трговија на големо и мало Димитровска Крстевска Елпида ОРОСИМО увоз-извоз Битола ДООЕЛ ул. "Север Југ" бб, Битола.

Зголемување на основната главница уште за 4.200.000,00 денари. Вкупно главницата изнесува 4.512.898,00 денари.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1182/2001. (29603)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1174, се запишува здружението на граѓани Здружение на граѓани за развој на локалната самоуправа и граѓанското општество МОСТОВИ од Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Водњанска" бр. 23.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: информирање на населението за основните поими на уставното уредување, локалната самоуправа, подобрување на комуникацијата помеѓу општините со цел намалување на миграциските движења село-град, одржување на семинари, форуми за едукација на кадри во општините, особено во неразвиените и рурални селски општини.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 26.12.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. З.Г. бр. 228/2001. (2294)

Барањето на предлагачот Ловечко друштво "ЖЕДЕН"-општина Горче Петров, со скратено име Ловечко друштво "ЖЕДЕН"-Горче Петров, за негово усогласување со одредбите на Законот за здруженија на граѓани и фондации, се уважува како основано.

Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Ловечко друштво "ЖЕДЕН"-општина Горче Петров од Скопје, со својство на правно лице од 28.12.1984 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 1166, се запишува здружението на граѓани Ловечко друштво "ЖЕДЕН"-општина Горче Петров од Скопје, со скратено име Ловечко друштво "ЖЕДЕН"-Горче Петров од Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Радушка" бб.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: стопанисување со ловиштата што се доделени и создава услови за ловство, одгледување на дивеч, размножување на дивеч, заштита на дивечот, ловење на дивеч, користење на дивечот и неговите делови, да создава погодност за ловниот спорт и љубителите на природата, развива спортски активности.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, III. З.Г. бр. 140/1999. (2295)

Барањето на предлагачот Извиднички одред "Браќа Миладиновци", со скратено име ИО "Б. Миладиновци", за негово усогласување со одредбите на Законот за здруженија на граѓани и фондации, се уважува како основано.

Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Извиднички одред "Браќа Миладиновци" од Скопје, со својство на правно лице од 26.11.1984 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 1151, се запишува здружението на граѓани Извиднички одред "Браќа Миладиновци", со скратено име ИО "Б. Миладиновци", со седиште во Скопје на ул. "Венјамин Мачуковски" бб.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: развој на своите членови во достигнувањето на нивните физички, умствени и општествени можности, како поединци одговорни граѓани и членови на пошироката општествена заедница, заштита на природата, човековата работна и животна средина, да развива кај своите членови чувство на почит кон луѓето, пријателство меѓу луѓето и народите како и почит кон татковината.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, II. З.Г. бр. 277/1998. (2295)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1160, се запишува здружението на граѓани Агора Центар за промовирање на граѓански вредности, со скратено име Агора, со седиште во Скопје на ул. "Лука Геров" бр. 52/3-7.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: промовирање на принципите за човекови права од Универзалната декларација за човекови права, донесена од Генералното собрание на Организацијата на Обединети нации, афирмација на традиционалниот концепт на заедничко живеење и еснафска соработка на припадници на различни култури карактеристичен за Македонија, организирање трибини, предавања, семинари, курсеви, манифестации и фестивали за промовирање на граѓанскиот начин на живот, како и соработка со организации, институции и здруженија од хуманитарен, научен, културен, спортски и образовен карактер.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 10.12.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, III. З.Г. бр. 195/2001. (2299)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1176, се запишува здружението на граѓани Здружение за користење на алтернативни извори на енергии во Република Македонија СВЕТСКИ ИНОВАЦИИ, со скратено име СВЕТСКИ ИНОВАЦИИ-Скопје, со седиште во Скопје на бул. "Партизански Одреди" бр. 90.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: држење на предавања и јавни настапи низ целата Република, за масовно користење на енергијата на ветерот, како бесплатна еколошка чиста енергија, организирање на семинари, стручни предавања, советувања, обука, соработка со други регионални центри и водење на заеднички проекти, како и организирање на посета во странски држави со цел стекнување повеќе научни сознанија во оваа област.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 27.12.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, I. З.Г. бр. 229/2001. (2300)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1175, се запишува здружението на граѓани Друштво за планирање, заштита и уредување на пределите ЕКО-ПЛАН од Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Цицо Поповик" бр. 3-3-19.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: заштита и уредување на пределите, популаризација на вредностите на пределите, да објавува резултати од работењето, да соработува со државните органи и институции од областа на просторното планирање и урбанизмот, да зазема ставови и дава мислења и предлози во врска со прашања врзани со планирањето, организирањето, заштитата и уредувањето на пределите.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 27.12.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. З.Г. бр. 224/2001. (2302)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1158, се запишува здружението на граѓани Здружение на граѓани ГЕРДАН, со скратено име ГЕРДАН од Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Анкарска" бр. 31/24.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: заштита и афирмација на културното наследство на Македонија, развој и унапредување на културата и уметноста, презентација на визуелните уметности, сочувување на старите обичаи, носии и собирање ракотворби, едукација, подигање на јавната свест и грижа на луѓето за мултикултурното општество, културното наследство и животната средина.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 06.12.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, II. З.Г. бр. 194/2001. (2308)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 905, се запишува здружението на граѓани Еколошко друштво "РОМАНЕ", со седиште во Скопје на ул. "377" бр. 11.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: следење на еколошката состојба на потесното и поширокото подрачје на град Скопје и состојбите во некои региони кои имаат влијание врз еколошките состојби во Република Македонија, поттикнување на активности кои придонесуваат кон унапредување и заштита на животната средина, соработка со граѓаните и организациите од локално до меѓународно ниво за заштита и унапредување на состојбите на сите фактори на квалитетниот живот како и соработка со други невладини организации, сојузи, асоцијации и институции во Р. Македонија и надвор од неа.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 03.11.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 1095/2000. (2309)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1172, се запишува здружението на граѓани Здружение на граѓани за заштита на акционерите-Акционер од Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Скопјанка" локал бр. 53.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: задоволување на личните и заедничките интереси на членовите како сопственици на акции и други хартии од вредност, сопственици на удели, заштита на правата и интересите на работниците при трансформацијата на општествениот капитал, како и непосредна и посредна комуникација и соработка со соодветните органи на градот и други институции и поединци во областа на заштита на човековите права.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 24.12.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. З.Г. бр. 204/2001. (2311)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1173, се запишува здружението на граѓани Здружение на граѓани КОНТРАПУНКТ, со седиште во Скопје на ул. "Александар Мартушков" бр. 13.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: постојано преиспитување на преовладувачките начела и стратегии на културната политика на Република Македонија, иницирање и потпомагање на различни видови културна продукција на локално ниво, поврзување на регионални контрапунктови кои ќе ги негуваат културни вредности, организирање на културни манифестации, трибини, тренинг работилници, културни центри.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 25.12.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, III. З.Г. бр. 218/2001. (2312)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1177, се запишува фондацијата Фондација за археолошки истражувања "ВАРДАРСКИ РИД" од Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Сливовска" бр. 14-б.

Работата и активностите на фондацијата ќе се однесуваат на: реализирање и унапредување на истражувачката дејност на локалитетот Вардарски Рид во Гевгелија, презентација и афирмација на истражување и афирмирање на старомакедонските културни вредности во Долно Повардарие преку теренски работи за кои ќе бидат формирани истражувачки кампањи и стручни екипи за презентација на што е можно повеќе движни музејски наоди и остатоци од архитектурата на овој локалитет.

Фондацијата стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 28.12.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. Ф. бр. 236/2001. (2313)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1179, се запишува здружението на граѓани "Балкан ИДЕА" од Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Периша Савелиќ" бр. 3.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: развој и унапредување на демократијата, граѓанското општество, искоренување на сите форми на дискриминација, промовирање на балканските култури во и надвор од Балканот, промоција на соработката на младите и невладините организации за решавање на заедничките проблеми на младите на Балканот, организирање на семинари, кампови, летни школи, тренинг курсеви, како и промовирање на идеите, желбите и потребите на младите на Балканот.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 28.12.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. З.Г. бр. 234/2001. (2314)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 36/2001, се запишува здружението на граѓани под име: Здружение на граѓани "Лејк"-Охрид.

Здружението на граѓани има за цели и задачи: да се оспособат граѓаните во локалната средина да можат да преземаат програмирани акции за поздрав живот во смисла на унапредувањето на: еколошката средина, личната хигиена, храна и исхрана, заразни болести, сексуално образование, дрога, алкохол и пушење, физички активности и здравје, да имаат организиран културно-забавен и спортски живот во средината преку: изградба на спортски објекти, културен дом, забавен парк, културно-уметнички и спортски друштва, здрава социјална средина, добро информиран граѓанин преку изградба на читална и разни организирани предавања, интернет катче и др., создавање стимулативна средина која ќе ги поттикнува и храбри граѓаните да бидат здрави и да водат грижа за своето здравје, да се стекнуваат со информации и знаења за здравјето и неговото унапредување преку третирање на психичките и психо-социјалните аспекти, како и со непосредните фактори кои влијаат на присуството и појавата на конкретна проблематика соодветна на возраста, преку предавања на експерти од средината или гости од други места, да придонесува за развојот на самодовербата кај граѓаните, самопочитувањето, комуникацијата, почитување на другите и нивно прифаќање, ќе води грижа за подигање на еколошката свест кај луѓето, ќе води грижа за подигање на односите во семејството на релација маж-жена, родители-деца, ученици-наставници.

Седиштето на здружението е во Охрид на ул. "Радојца Новичиќ", каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Миленкоски Страше од Охрид, ул. "Радојца Новичиќ" бр. 314-а.

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 36/2001. (2338)

Во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации под реден бр. 1 за 2002 година, се врши упис на основање на здружение на граѓани со име: Спортски клуб "Горила" од Прилеп.

Како основни цели и задачи на клубот се: организирање на настапување на спортски натпревари, продлабочување на спортскиот дух кај деца и млади, остварување на врвни спортски резултати во боречките спортови, преку ангажирање и афирмација на млади таленти и возрасни вљубеници во спортскиот дух, со организирање на тренинзи, семинари, промоции и натпревари од локален, државен и меѓународен карактер.

Седиштето на клубот е во Прилеп на ул. "Карпошово Востание" бр. 31.

Лице овластено за застапување и претставување на клубот е Виктор Андоноски од Прилеп, ул. "Бистра Планина" бр. 17.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 1/2002. (2291)

Во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации под реден бр. 2 за 2002 година, се врши упис на основање на здружение на граѓани со име: Боксерски клуб "АС"-Прилеп, или со скратено име БК "АС" од Прилеп.

Како основни цели и задачи на клубот се: поттикнување и унапредување на боксерскиот спорт, учество во организирање и спроведување систем на натпревари, унапредување на стручната работа и стручните кадри, реализирање на програмата за развој на боксот, развој на квалитетниот спорт, унапредување на здравствената заштита на боксерите, учество и организација на државни и меѓународни спортски натпревари, соработка со боксерските клубови, како и други работни задачи утврдени со закон статутот на клубот, статутот на Боксерскиот сојуз на Македонија и друго.

Седиштето на клубот е во Прилеп на ул. "Битолска" бр. 40.

Лице овластено за застапување и претставување на клубот е Ѓорѓи Чатлески од Прилеп, ул. "Битолска" бр. 40.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 2/2002. (2293)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Рег. Згф. бр. 38/2001 од 15.01.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Тетово се запишува Младински актив "Младост" од Тетово.

Работата и активностите на здружението се: остварување и заштита на човековите права и слободи, да се ангажираат за обезбедување на услов за заедничко живеење на сите граѓани без оглед на верска, национална и друга припадност, пружање на заштита на бегалци, развивање на старата изворна култура на ромите и сл.

Седиштето на здружението е во Тетово на ул. "И. Р. Лола" бр. 317, а истото ќе делува на подрачјето на општина Тетово.

Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 38/2001. (2335)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Рег. Згф. бр. 3/2002 од 22.01.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Тетово се запишува Здружение на сточари од с. Туденце.

Работата и активностите на здружението се: да врши унапредување и развој на сточарството, како и производство и продажба на сточарски производи, да ги поттикнува локалните сточари за учество во идентификацијата и решавањето на проблемите од доменот на што поголем развој на сточарството при одгледување на жива стока, да изврши кај локалните сточари поголема едукација во однос на инсеминација и сл.

Седиштето на здружението е во с. Туденце, општина Јегуновце, а истото ќе делува на подрачјето на Р. Македонија.

Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 3/2002. (2340)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I Рег. зг.бр. 103/01 од 16.01.2002 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се усвојува предлогот здружение на граѓани "Помош за деца со посебни потреби". Се одобрува упис во регистарот на Здружение на граѓани и фондации на здружение на граѓани "Помош за деца со посебни потреби" Латински назив: "АИД ФОР ЦХИЛДРЕН ЊИТХ СПЕЦИЈАЛ НЕ-ЕДС" со седиште на ул. "Видое Смилевски-Бато" бр. 61-2/4, Скопје.

Дејноста на здружението е: Застапување, почитување и остварување на детските права преку сите облици на институционално работење; остварување на медиумска поддршка; изработка на проекти за спроведување и реализирање на истражувања од сите области на дефектолошката теорија и практика; организирање на средби, трибини и семинари за презентирање и следење на актуелните достигнувања и новите трендови во областа на современата дефектолошка теорија и практика; изработка и реализирање на проект за организација на современа предучилишна работа на ран третман, едукативен дел на рехабилитацијата, интеграција и социјализација на децата со посебни потреби (хендикепи); остварување на соработка со институции кои ги опфаќа од било кој аспект децата со посебни потреби, во Р. Македонија и на меѓународно ниво и др.

Со денот на запишувањето во регистарот, здружение на граѓани "Помош за деца со посебни потреби" Латински назив: "АИД ФОР ЦХИЛДРЕН ЊИТХ СПЕЦИЈАЛ НЕ-ЕДС" се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, Рег.зг.бр. 103/01. (2310)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение Рег.зг. бр. 104/01 од 23.01.2002 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здружение на граѓани и фондации на здружение на граѓани "Македонски центар за човекови права" со седиште на ул. "Методи Митевски" бр. 8/7-7, општина Чаир, Скопје.

Целите и задачите на Здружението на граѓани "Македонски центар за човекови права" се: промовирање и заштита на човековите права и демократските слободи и превенција од нивно нарушување; едукација на граѓаните од областа на човековите права со цел подигнување на нивната свест; придонесување кон развој на граѓанската култура за демократско општество; придонесување кон интеграција на различни етнички групи во нашата земја како и кон зголемување на меѓусебната комуникација и доверба; дејствување против секаков вид дискриминирачки појави базирани на било која основа; информирање за развојот на меѓукултурните односи во соработка со државни и приватни субјекти, здруженија на граѓани и културни здруженија; промоција на човековите права преку јавни кампањи- издавање и дистрибуција на публикации; документи, истражувања и друг печатен материјал - со цел поттикнување на јавното мислење.

Со денот на запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Здружението на граѓани "Македонски центар за човекови права" се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, Рег.зг.бр. 104/01. (2383)

Основниот суд во Струмица го запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 3/2002 од 23.01.2002, Здружението на граѓани со име Еколошко друштво "Извор" - с. Радово кое е основано заради обезбедување на услови и заштита за унапредување на човековата средина.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Босилово и РМ., а неговото седиште се наоѓа во с. Радово.

Од Основниот суд во Струмица, Рег.зг.бр. 103/01.
(2606)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации во Основниот суд во Гостивар, под Рег. зг. бр. 1/2002 од 25.01.2002 година се запишува Здружението за човекови права на ромите од Гостивар "ЕДНАКВОСТ", кое го застапува неговиот претседател Абдули Ибрахим од Гостивар. Седиште на Здружението е Гостивар ул. "Борче Јованоски" бр. 114.

Работата и активностите на Здружението ќе се однесуваат за обезбедување на услуги на заедничкиот живот на сите граѓани без оглед на верска, национална и друга припадност, развивање на старата изворна култура на ромите, обезбедување на образование, запишување на факултет, еманципација на жената ромка, организирање на вечери на ромска поезија, фолклор, музика и друго.

Од Основниот суд во Гостивар, Рег.зг.бр. 2/2002.
(2740)

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 52/2001 од 01.11.2001 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Здружение на граѓани за заштита на животна средина Арабела-Магарево.

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф. 52/2001.
(2862)

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 66/2001 од 19.12.2001 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: промена на овластено лице на Гешталд терапевти - Битола. Му престанува овласувањето на Валентина Митревска. Лице овластено е Сузана Тасевска.

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф. 66/2001.
(2863)

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 65/2001 од 19.11.2001 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: промена на лице овластено за застапување на Фолклорен ансамбл "Битола" - Битола. Му престанува овласувањето на Рутески Боро. Лице овластено е Петар Темелковски.

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф. 65/2001.
(2866)

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 140/99 од 26.03.2001 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Фудбалски клуб "МФК" - Демир Хисар.

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф. 140/99.
(2867)

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 64/2001 од 19.11.2001 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: промена на овластено лице на Спортско риболовно друштво Црна Река - Битола. Му престанува овласувањето на Владо Темелковски. Лице овластено е Павле Угриновски.

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф. 64/2001.
(2870)

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 80/98 од 31.12.1998 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Спортско друштво "МЕДИЦИНАР" Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф. 80/98.
(2874)

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 58/2001 од 27.11.2001 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: промена на овластено лице на Фудбалски клуб "Битола" - Битола. Му престанува овласувањето на Горан Невеновски. Се запишува - Љубомир Христовски.

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф. 58/2001.
(2878)

Основниот суд во Битола со решение Рег.згф. 97/99 од 12.05.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на: Здружение на сметководители, финансисти и ревизори Демир Хисар.

Од Основниот суд во Битола, Рег.згф. 97/99.
(2879)

Со решение Згф.бр. 20/2001 од 22.11.2001 година, во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд Штип под реден бр. 20 за 2001 година се запишува: Општинска организација на Црвен крст - Пробиштип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Ленинов Плоштад" бб, во Пробиштип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Пробиштип.

Од Основниот суд во Штип, Згф. 20/2001.
(2882)

Основниот суд Скопје II-Скопје со решение III. Рег.зг. бр. 114/00 од 17.01.2002 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации на Општински, Културен, Спортски, Центар "Петровец" со седиште на ул. "Кочо Рацин" бб, Петровец.

Целите и задачите на здружението се: фолклорна секција, оркестарска секција, ликовна секција, хорска секција, музичко поетска секција, театарска секција, балетска секција, курс по музички инструменти, курс по класичен балет, курс за радио аматери, курс за манекенство, организирање на забави и вечери, организирање на турнири и активирање на фудбалски клубови, организирање на концерти во републиката и странство, а се со цел за задоволување на духовните потреби на сите жители во општина Петровец.

Со денот на запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Општински, Културен, Спортски, Центар "Петровец" се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, III. Рег.зг.бр. 114/00.
(2834)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 432/2001 од 30.01.2002 година отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за производство и трговија "ВИЗИОНАР КОМЕРЦ" Горѓе и други ДОО Скопје со седиште на ул. "Народен Фронт" бр. 31/31, и жиро сметка 40100-601-274330, па истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот ДПТ "ВИЗИОНАР КОМЕРЦ" Горѓе и други ДОО Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(3119)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 40/02 од 30.01.2002 година се отвора

стечајна постапка над должникот Друштво за трговија на големо и мало "ПЛЕНЕКС" Скопје, со седиште на бул. "Јане Сандански" ТЦ Бисер кат I, локал 25, со жиро сметка бр. 250-0000000257-19, како и број на регистарска влошка 02008982?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија на големо и мало "ПЛЕНЕКС" Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3037)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV.Ст. бр. 450/01 од 04.02.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "Медици Мак" ДОО со седиште на бул. "АВНОЈ" бр. 72/24, со жиро сметка 40100-601-396524, како и број на регистарска влошка 1-62016-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "МЕДИЦИ МАК" ДОО се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3038)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV.Ст. бр. 435/01 од 30.01.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет "ЈОРД" со седиште на бул. "АВНОЈ" бр. 6/1-12, со жиро сметка 40100-601-260578, како и број на регистарска влошка 1-46751-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет "ЈОРД" се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3108)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV.Ст. бр. 76/01 од 18.09.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија и забавни игри "КСВ-ПРОМЕТ" увоз-извоз ДОО Скопје со седиште на ул. "Мелничка" бр. 13, со жиро сметка 40100-601-356364, како и број на регистарска влошка 1-64192-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија и забавни игри "КСВ-ПРОМЕТ" увоз-извоз ДОО Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3228)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II.Ст. бр. 395/01 од 22.01.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "ШЕРО САН" Амт ДООЕЛ со седиште на ул. "Виетнамска" бр. 58, со жиро сметка 40100-601-374483, и регистарска влошка 02026565?-8-03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "ШЕРО САН" Амт ДООЕЛ од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2956)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 27/01 од 06.12.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Јавно трговско друштво за производство, трговија, угостителство и услуги "ТАРИЦА" Зорица Вујик од Тетово ул. "133" бр. 2/12, со жиро сметка 41500-601-38601, при ЗПП - Филијала Тетово запишана во регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, под Т.рег. бр. 10587/98 и регистарска влошка 020010-994-1 од 29.03.1999 година.

Отворената стечајна постапка над должникот не се спроведува и истата се заклучува, поради немање на имот.

Лицата кои на доверителите им одговараат за обврските на друштвото лично и неограничено, солидарно со сиот свој имот и за евентуални идни побарувања се Зорица Вујик и Драган Вујик од Тетово ул. "133" бр. 2/12.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на судот што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (3121)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 49/01 од 21.12.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги МЕРИДИЈАН - ПРОМЕТ Илија ДООЕЛ увоз-извоз од Тетово ул. "133" бр. 33, со жиро сметка 41500-601-4202, при ЗПП - Филијала Тетово запишана во трговскиот регистар под Т.рег. бр. 1485/99 со регистарска влошка 02014049-8-01 од 20.05.1999 година при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Отворената стечајна постапка над должникот не се спроведува па се заклучува согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (3123)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 53/2001 од 21.12.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги АРТАЛ - Сундис Беџети, ДООЕЛ - експорт-импорт Тетово ул. "106" бб, со жиро сметка 41500-601-44530, при ЗПП - Филијала Тетово запишана при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Т.рег. бр. 2385/99 од 01.12.1999 година со регистарска влошка 02021768-8-05.

Отворената стечајна постапка над должникот не се спроведува па се заклучува согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (3124)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 43/2001 од 21.12.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги на големо и мало "ЦОЛЕ-КОМЕРЦ" ДОО експорт-импорт с. Прељубиште, со жиро сметка 41500-601-23809, при ЗПП - Филијала Тетово запишана во регистарска влошка при Окружен стопански суд Скопје, под бр. 1-34689 и по С.рег бр. 3931/93 од 03.03.1993 година.

Отворената стечајна постапка над должникот не се спроведува па се заклучува, поради немање на имот.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (3125)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 45/2001 од 10.12.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП-СЕНДВИЧАРА "БЕЛВЕДЕРЕ" Фатмир Таип Јакупи од с. Слатина општина Теарце, со жиро сметка 41500-601-82474, запишана во регистарската влошка при Основниот суд Скопје I - Скопје, бр. 02026399-6-09 и Т.рег. бр. 591/2000 година од 24.03.2000 година.

Отворената стечајна постапка над должникот не се спроведува но истата се заклучува поради немање на имот.

Лице што одговара со целиот свој имот за евентуални идни побарувања е Фатмир Таип Јакупи од с. Слатина - Теарце.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (3126)

Со решение на Стечајниот совет на Основниот суд во Охрид, Ст. бр. 59/2001 од 18.01.2002 година е отворена стечајна постапка на должникот Трговско друштво за посредување, трговија и услуги "Злате Ристески-Јурис" ДОО-ЕЛ од Охрид, ул. "Дејан Војвода" бр. 55-А, но истата се заклучува и нема да се спроведе.

Од Основниот суд во Охрид. (3127)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 185/01 од 22.01.2002 година е отворена стечајна постапка на должникот ДТУ Сејменов увоз-извоз ДООЕЛ Струмица со жиро сметка бр. 41300-601-74374 што се води при ЗПП Филијала Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (3129)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 217/01 од 07.12.2001 година закажува рочиште за утврдување на побарувањата на доверителите (испитно рочиште), како и извештајно рочиште на стечајниот должник АД Живинарска фарма с. Породин, за ден 15.02.2002 година во 12,00 часот, соба 41 при Основниот суд во Битола.

Се повикуваат доверителите кои имаат свои побарувања према стечајниот должник Живинарска фарма АД во стечај од с. Породин да присуствуваат на закажаните рочишта.

Од Основниот суд во Битола. (3497)

Основниот суд во Охрид со решение Ст. бр. 40/2001 од 24.12.2001 година на стечајниот совет на Основниот суд во Охрид, стечајната постапка над должникот Трговец поединец "КИКО" од с. Пештани, со седиште во с. Пештани, запишан во регистарот на Основниот суд во Битола под Трег. бр. 361/97 на 10.07.1997 година, се отвора и се заклучува, а стечајна постапка не се спроведува.

Од Основниот суд во Охрид. (3499)

Основниот суд во Тетово со решение Ст. бр. 30/2001 од 02.11.2001 година над Претпријатието за проектирање, градба и трговија "ИНТЕР-ДИЗАЈН" ДОО експорт-импорт од Тетово, ул. "Борче Кочовски" бр. 91, со жиро сметка 41500-601-31796 и регистарска влошка бр. 1-33624-0-0-0, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Тетово. (3501)

Основниот суд во Тетово со решение Ст. бр. 46/2001 од 26.12.2001 година над Претпријатието за производство, трговија и услуги "ЗУЈАМИ-ТРЕЈД" експорт-импорт ДОО од Тетово, ул. "К. Ј. Питу" бр. 33, со жиро сметка 41500-601-57198 и регистарска влошка бр. 1-48380-0-0-0, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Тетово. (3504)

Основниот суд во Тетово со решение Ст. бр. 36/2001 од 02.11.2001 година над Трговското службено претпријатие на големо и мало "КЕНТ" увоз-извоз ЦО с. Г. Речица, со жиро сметка 41500-601-34506 и регистарска влошка бр. 1-43747-0-0-0, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Тетово. (3505)

Основниот суд во Тетово со решение Ст. бр. 38/2001 од 14.11.2001 година над Претпријатието за трговија, угостителство, туризам, производство и транспорт "БОКИ САН" ДОО експорт-импорт од Тетово, ул. "Б. Стефановски" бр. 9, со жиро сметка 41500-601-10264 и регистарска влошка бр. 1-11236-0-0-0, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Тетово. (3508)

Основниот суд во Тетово со решение Ст. бр. 20/2001 од 20.06.2001 година над Претпријатието за градежништво, транспорт, трговија и услуги "ВАТРА" од с. Гургурница, општина Брвеница, со жиро сметка 41500-601-66414 и регистарска влошка бр. 1-42335-0-0-0, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Тетово. (3509)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 476/2001 од 23.01.2002 година отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "ДИАМАК ТРАДЕ" Видое и други ДОО Скопје, со седиште на ул. "Мито Хацивасилев Јасмин" бб и жиро сметка 40100-601-313419, па истата не се спроведува, и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "ДИАМАК ТРАДЕ" Видое и други ДОО Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3541)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 5/2002 од 04.02.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, услуги и трговија "ДЕМИ" Гроздан ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Антон Велков" бр. 37, со жиро сметка 40110-601-355010 и регистарска влошка бр. 02024193?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, услуги и трговија "ДЕМИ" Гроздан ДООЕЛ од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3543)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 4/2002 од 04.02.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, производство и услуги "ЗОЛА-ПРОМЕТ" Зоран ДООЕЛ увоз-извоз, со седиште на ул. "Љуба Ивановиќ" бр. 1, со жиро сметка 40100-601-73629 и регистарска влошка бр. 02016463?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, производство и услуги "ЗОЛА-ПРОМЕТ" Зоран ДООЕЛ од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3545)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 398/2001 од 04.02.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот ТП КЛУБ 8-Бифе на Спирковски Димитар Тони, Скопје, со седиште на ул. "Ратко Митровиќ" бр. 129, со жиро сметка 40100-601-410720 и регистарска влошка бр. 02003643?-6-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ТП КЛУБ 8-Бифе на Спирковски Димитар Тони од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3547)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 447/2001 од 04.02.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, промет и услуги "ГОЕЛ" Светислав ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Бел Камен" бр. 676 а, со жиро сметка 40100-601-180692 и регистарска влошка бр. 02006298?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, промет и услуги "ГОЕЛ" Светислав ДООЕЛ од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3549)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 459/2001 од 04.02.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за транспорт, трговија и услуги "ИНТЕРТРАНС-МК" Зоранчо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Јужноморавски бригади" бр. 21-Б, со жиро сметка 40110-601-383442 и регистарска влошка бр. 02005895?-8-06-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Друштво за транспорт, трговија и услуги "ИНТЕРТРАНС-МК" Зоранчо ДООЕЛ од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3550)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 441/2001 од 30.01.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги "ГОЕЛ-КОМ" Лозана ДООЕЛ, со седиште на ул. "Бел Камен" бр. 676-а, со жиро сметка 40100-601-330707 и регистарска влошка бр. 02005837?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги "ГОЕЛ-КОМ" Лозана ДООЕЛ од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3552)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 453/2001 од 04.02.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за транспорт, трговија, производство и услуги "КРИС-КОМПАНИ" Дејан ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Љуба Ивановиќ" бр. 29-а, со жиро сметка 40100-601-155470 и регистарска влошка бр. 02023661?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Друштво за транспорт, трговија, производство и услуги "КРИС-КОМПАНИ" Дејан ДООЕЛ од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3554)

Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 5/2002 од 31.01.2002 година отвори стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз "БИСТРА" ДОО Кичево, с. Другово и истата не се спроведува, поради немање на средства на стечајна маса и се заклучува стечајната постапка над должникот согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (3425)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 449/2001 од 05.02.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за надворешна и внатрешна трговија и угостителство "КАТЕРИНА" ЦО Скопје, со седиште на ул. "14 Декември" бр. 20, со жиро сметка 40100-601-73564 и регистарска влошка бр. 1-9812-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за надворешна и внатрешна трговија и угостителство "КАТЕРИНА" ЦО од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3422)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 468/2001 од 04.02.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало "ПАРТНЕРИ КОМ" ЦО увоз-извоз, со седиште на ул. "Жан Жорес" бр. 129/2-4, со жиро сметка 40110-601-39320 и регистарска влошка бр. 1-4935-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало "ПАРТНЕРИ КОМ" ЦО увоз-извоз се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3421)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 314/01 од 24.01.2002 година над Трговецот поединец за трговија на мало Трпевска Никола Билјана "БАМБИ" од Битола, ул. "7-ми Јули" бр. 2-г, со дејност трговија и жиро сметка 500-0000000417-37 при Стопанска банка Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (3542)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 16/02 од 01.02.2002 година над ДОО "ПЛАСЕТА" Битола, ул. "Драгорска" бр. 11, дејност трговија и жиро сметка 40300-601-42744 при ЗПП-Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (3544)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 8/02 од 01.02.2002 година над Трговецот поединец "ФОЈА" Ресен, ул. "Ленинова" бр. 63, дејност трговија и жиро сметка 40310-601-93069 при ЗПП-Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (3546)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 292/01 од 30.01.2002 година над Претпријатието за трговија на големо и мало "13-ТИ ЈУНИ" увоз-извоз Битола, ул. "Боримечка" бр. 21, Трег. бр. 1-11692, со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-46598 при ЗПП-Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (3548)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 14/02 од 31.01.2002 година над ПП за трговија на големо и мало, услуги "ДИНАМИАЛ" Битола, ул. "Борис Кидрич" бб, Трег. бр. 1-13837, со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-56918 при ЗПП-Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (3551)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 11/02 од 29.01.2002 година над Претпријатието за производство, трговија на големо и мало, услуги "ЕНЕС" увоз-извоз Битола ПО, ул. "Козара" бр. 6, со дејност графичка и жиро сметка 40300-601-36883 при ЗПП-Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (3553)

Основниот суд во Охрид со решение Ст. бр. 48/01 од 16.01.2002 година над стечајна постапка над стечајниот должник ДОО "СЕЛКОМ" од Охрид, но истата не се спроведува, туку се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Охрид. (3555)

Основниот суд во Охрид со решение Ст. бр. 48/01 од 16.01.2002 година отворена е стечајна постапка над стечајниот должник ДООЕЛ "БЕТИНО" од Охрид, но истата не се спроведува, туку се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Охрид. (3556)

Основниот суд во Охрид, објавува дека со решение Ст. бр. 42/01 од 23.01.2002 година, отвори стечајна постапка над должникот ДОО "Б.С.И." Охрид, со седиште во Охрид, ул. "Славеј Планина" бр. 73, со број на жиро сметка 41000-601-75894 при ЗПП-Охрид, истата не ја спроведува и се заклучува поради немање на имот на должникот кој би влегол во стечајната маса за намирување на трошоците во постапката.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд во Битола.

Од Основниот суд во Охрид. (3557)

Основниот суд во Охрид, објавува дека со решение Ст. бр. 52/01 од 23.01.2002 година, отвори стечајна постапка над должникот ДООЕЛ "ЦАЈКО" Охрид, ул. "Сирма Војвода" бр. 102, со број на жиро сметка 31000-601-31999 при ЗПП-Охрид, истата не ја спроведува и се заклучува поради немање на имот на должникот кој би влегол во стечајната маса за намирување на трошоците во постапката.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд во Битола.

Од Основниот суд во Охрид. (3558)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 88/2001 од 18.01.2002 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ППП "ПЕ-ОР" ЦО увоз-извоз Неготино, ул. "Никола Петров" бр. 6, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (3559)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 92/2001 од 11.01.2002 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ПТУТ "ЗЛАТ-КО" ПО увоз-извоз, ул. "Шишка" бр. 5, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (3560)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 98/2001 од 18.01.2002 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ППУП "ГО-МЕН" ЦО увоз-извоз Кавадарци, ул. "Брушанска" бр. 20, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (3561)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 109/2001 од 18.01.2002 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ДОО "АЛ-ДИ-98" Чукаров Димитар ДООЕЛ Кавадарци, ул. "Прилепска" бр. 3, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (3562)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 97/2001 од 21.01.2002 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ПТПГ "МЕДИТЕРАН ТРАНСПОРТ" експорт-импорт Кавадарци, ул. "Моша Пијаде" бб, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (3563)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 104/2001 од 30.01.2002 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ППТ "АНДО ИМПЕКС" експорт-импорт Кавадарци, бул. "Македонија" бр. 15/12, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (3564)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 106/2001 од 30.01.2002 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ДПТТУ "НАПРИВОШ" Пејо ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, ул. "Витачево" бр. 14, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (3565)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 99/2001 од 30.01.2002 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ПТП "ДУ-КИ" експорт Кавадарци, ул. "ЈНА" бр. 5, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (3566)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 101/2001 од 29.01.2002 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ПТ "ВЕ-КО-МЕРЦ" извоз-увоз ДОО Кавадарци, ул. "Горѓи Сугарев" бр. 18, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (3567)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 102/2001 од 29.01.2002 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ДПТТ ЗД "ТРЕ-ИД" Златко ДООЕЛ Кавадарци, ул. "Илинденска" бр. 67, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (3568)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I.Л. бр. 357/2001 од 14.11.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Здравствена организација Аптека "М-МЕДИКА"-Скопје, ул. "Фредерик Шопен" бр. 2 од Скопје, со жиро сметка 40100-603-30762.

За ликвидатор се определува лицето Благоја Стефчевски од Скопје со стан на ул. "Владимир Комаров" бр. 23/2, тел. 461-210.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2920)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд Л. бр. 1335/2000 е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија, транспорт и услуги ГУН-ИНТЕРНЕР 2 ДОО увоз-извоз од Гостивар, с. Врапчиште, со жиро сметка 41510-601-52688.

За ликвидатор се определува лицето Хасип Гулнехар од Гостивар, с. Врапчиште.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.

Ликвидаторот Елисавета Миновска од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 410/2001, објавува дека Претпријатието за трговија и услуги "ДОМУС" ДОО експорт-импорт Скопје и со број на жиро сметка 40100-601-299877 отворена при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од ликвидаторот. (2829)

Ликвидаторот Стефановска Гордана од Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 20/29, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.

Трег. бр. 3676/2001, објавува дека Друштвото за транспорт, производство, услуги и трговија БЕКИРИ ТРАНС Ферит ДООЕЛ експорт-импорт с. Требиште и Ростуше со број на жиро сметка 41510-601-47324 отворена при ЗПП Филијала-Гостивар е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од ликвидаторот. (2828)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 131/2001 од 23.10.2001 година, отвори ликвидациона постапка над Трговското друштво Бурчо ДООЕЛ увоз-извоз Струмица и истата ја заклучи.

Имотот на Трговското друштво Бурчо ДООЕЛ увоз-извоз Струмица со вредност од 310.800,00 денари кој се состои од деловен простор кој се наоѓа на парцела КП бр. 3951/2 и тоа: Дел од зграда бр. 1-деловен простор на приземјето од индивидуална станбена зграда на ул. "Вера Циривири" бр. 1 со вкупна корисна површина од 20 м², како основачки влог му припадна на единствениот основач-содружник Стефан Вета од Струмица.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (2831)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 191/2001 од 28.01.2002 година, отвори ликвидациона постапка над Друштвото за услуги, транспорт и трговија на големо и мало, увоз-извоз Транс-Авто-С Србакова Васка и др. ЈТД Радовиш и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (2832)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I.Л. бр. 399/2001 од 18.12.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за консалтинг, услуги и трговија "МОНД ТРЕЈД" ДОО - Скопје ул. "ЈНА" бр. 25, со жиро сметка 40100-601-273973.

За ликвидатор се определува лицето Душко Тодевски од Скопје, со стан на ул. "Беровска" бр. 2/2-15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2960)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 127/01 од 31.01.2002 година отвори ликвидациона постапка над Трговското претпријатие во приватна сопственост на големо и мало "Јаче" ц.о. Штип и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (3115)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л. бр. 140/2001 од 24.01.2002 година се отвора ликвидациона постапка поднесена од Јавното трговско друштво за трговија на големо и мало, услуги и транспорт Поло Давитковски Благојчо и др. с. Древено, Злетово но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Јавното трговско друштво за трговија на големо и мало, услуги и транспорт Поло Давитковски Благојчо и др. с. Древено, Злетово се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (3116)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 15/01 од 30.01.2002 година отвори ликвидациона постапка над ДПТУ увоз-извоз Агрохемизација-2000 ДООЕЛ Струмица и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (3130)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л. бр. 208/2001 од 16.01.2002 година е отворена ликвидационата постапка над Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз Веком ДООЕЛ Струмица но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз Веком ДООЕЛ Струмица се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (3131)

Ликвидаторот Донев Ѓорѓи од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 3081/2000, објавува дека Трговското друштво за промет и услуги "ДОРИС" Ѓорѓи ДООЕЛ, и со жиро - сметка бр. 40100-601-365318, отворена при ЗПП Филијала - Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (3229)

Управителите на Јавното трговско друштво ЗИК-КО-МЕРЦ Рушенов Имдат и др. за транспорт и трговија на големо и мало увоз-извоз Делчево, кои се ликвидатори на друштвото, согласно член 651 од Законот за трговските друштва, на ден 31.01.2002 година објавува. На ден 23.11.2001 година е донесена одлука на содружниците под бр. 11 за престанок на Јавното трговско друштво и дека истото е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања до ликвидаторите на ЈТД во рок од 15 дена.

Од ликвидатори. (3415)

Основниот суд во Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.Л. бр. 769/99 донесено од овој суд на 13.11.2001 година е завршена ликвидацијата над Приватна здравствена организација "Аптека ФИЛИЗ" Агим Бислими ДООЕЛ - Куманово, со седиште на ул. "11 Ноември" бр. 50-а, и жиро сметка 40900-603-2715, и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3517)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 109/01 од 17.01.2002 година отвори ликвидациона постапка над Претпријатието за приватна сопственост Бубе Македонска Каменица и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (3519)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 205/01 од 28.01.2002 година отвори ликвидациона постапка над Претпријатието во приватна сопственост за промет на големо, мало и увоз-извоз "Горт" п.о. Штип и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (3522)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 129/01 од 17.01.2002 година отвори ликвидациона постапка над Претпријатието во приватна сопственост "Бим Комерц" с. Панчерево - Берово и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (3526)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 121/01 од 01.02.2002 година отвори ликвидациона постапка над Трговското друштво "Раш комерц" ДООЕЛ увоз-извоз Штип и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (3529)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 75/00 од 01.02.2002 година отвори ликвидациона постапка над Друштвото за трговија Полин-комерц експорт-импорт Козовска Тања и др. ЈТД Радовиш и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (3532)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд Л.Л. бр. 421/2001 од 25.12.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатието за трговија на големо и мало "ТИС" ДОО - Скопје ул. "Рудо" бр. 15, со жиро сметка 40100-601-211137.

За ликвидатор се определува лицето Стојан Доневски од Скопје со стан на ул. "Методи Митревски" бр. 12/6-9.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3(три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3420)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд Л.Л. бр. 424/2001 од 09.01.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "МАРСИ" ДОО Скопје ул. "Тодор Чангов" бр. 25/6, со жиро сметка 40100-601-104953.

За ликвидатор се определува лицето Ацо Дамчевски од Скопје со стан на ул. "Дрезденска" бр. 15-1/9, тел: 378-979.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3538)

НОТАРСКИ

Се продава земјоделско земјиште-ливада на КП бр. 6349, план 16, скица 68, м.в. "Чокоти", класа 3 со површина од 6947 м², во КО Стојаково, сопственост на Мадаров Никола од с. Стојаково за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6 во Гевгелија. (2830)

Се продава земјоделско земјиште построено на К.П. бр. 345/1, план 2, на м.в. "Гол", нива трета класа, со вкупна површина од 2408 м², во КО Ново Село, сопственост на Благоја Трпчевски од Скопје, според Поседовен лист бр. 663 за КО Ново Село, Горче Петров за цена од 380,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова на ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (2965)

Се продава земјоделско земјиште сопственост на Ѓорѓиоски Веселин од Прилеп, ул. "Л.Лапецот" бр. 62 заведено во имотен лист број 1831 за катастарска општина Прилеп, број на парцела 3153, м.в. "Разлеиште", нива класа 2, површина 1028 м², парцела број 3153 згр. 1, м.в. "Разлеиште" земјиште под зграда 29 м² и идеална половина -1/2 од парцела 3152, м.в. "Разлеиште", нива класа 2, вкупна површина од 4027 м². Вкупната купопродажна цена изнесува 100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Боге Дамески ул. "Кузман Јосифоски" бр. 8, Прилеп. (3132)

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште на К.П. бр. 4762, план 015, скица 078, м.в. "Горно Садово", култура нива, класа 2, со површина од 5163 м², евидентирано во Имотен лист број 10260 за Прилеп, КП. Купопродажна цена на горе наведениот имот изнесува 100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата и депонирање на депозитот во висина на износот на продажната цена да се достават до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, бул. "Гоце Делчев", зграда Македонија, локал 14. (3134)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: култура нива и тоа една половина (1/2), на К.П. бр. 433, м.в. "Пијаница", класа 4, за КО Бач, со површина од 9312 м², заведена во П.Л. бр. 214, во сопственост на Миле Митревски од с. Новаци, Битола. Наведената недвижност се продава за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чии имоти се граничат со наведената недвижност во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на предимствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска, ул. "Иван Милутиновиќ" бб, локал 9, Битола. (3136)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. бр. 90-8, нива од 5 класа и шума од 7 класа на м.в. "Ограда", во површина под нива од 2300 м² и под шума од 400 м² запишана во П.Л. број 322 за КО Зубовце (на лице место претставува една целина) сопственост на Серафимоски Живорад Тони од Гостивар, ул. "П.Попоски" бр. 36 за купопродажна цена од 610.000,00.

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (3137)

Се врши продажба на земјоделско земјиште, построено во Скопје на КО Средно Коњари, на К.П. бр. 1406, нива 2 класа, на м.в. "Лака", со вкупна површина од 800 м², за цена од 65,00 денари за метар квадратен, сопственост на Хајро Пукурица.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Антон Попов" бр. 77 б. (3226)

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште на сите субјекти со право на првенствено купување, сопственикот Јукиќ Осман од Скопје, им нуди на продажба: 5/62 идеален дел од нива 7 класа, од вкупно 800 м², устроена на К.П. бр. 900/2 и нива 4 класа од вкупно 977 м² устроена на К.П. бр. 900/2 или се вкупно 1777 м², двете на план 5, скица 11 во м.в. "Река", упишани во ПЛ 574 за КО Батинци за вкупна купопродажна цена од 40.040,00 денари под следните услови: рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката на договорот кај нотар. Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за преносот на недвижноста.

Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена форма да се достават до нотарот Верица Симоновска Синадинова, ул. "Џон Кенеди" бб, Скопје, во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. (3227)

МАЛИ ОГЛАСИ**Се огласуваат за неважни следните документи:**

Пасош бр.1389390 на име Алити Алит,Струга. (3417)
 Пасош бр. 1549651/01 издаден од УВР-Скопје на име Исамедин Абдулаи, ул. "Демир Трајко" бр. 18, Скопје. (3437)
 Пасош бр. 1456158/00 издаден од УВР-Скопје на име Александар Мијалковиќ, ул."Виенска" бр. 5, Скопје. (3459)
 Пасош бр. 1346455 издаден од УВР-Неготино на име Мики Марков, ул. "Е. Кардељ" бр. 20,Неготино.(3463)
 Пасош бр. 1447920/00 издаден од УВР-Скопје на име Рамадани Мекерем, с. Арачиново, Скопје. (3473)
 Пасош бр. 1006472 издаден од УВР-Струмица на име Мустафов Идро, ул. "Бетовенова" бр. 206-г, Струмица. (3479)
 Пасош бр. 960259 на име Рахманоска Нафија, с. Ба-чишта, Кичево. (3480)
 Пасош бр. 0223854 на име Митев Живко, с. Ињево, Радовиш. (3489)
 Пасош бр. 1294839/99 издаден од УВР-Скопје на име Стефаноска Елена, ул. "Ц. Димов" бр. 96/2-8, Скопје. (3495)
 Пасош бр. 1165576 издаден од УВР-Гостивар на име Абдулаи Аким, с. Равен, Гостивар. (3520)
 Пасош бр. 51923 на име Муневвер Шаинче, ул. "Куртиш Незир" бр. 14, Струга. (3477)
 Пасош бр. 1339001 на име Илбер Велиу, с. Делогожда, Струга. (2077)
 Пасош бр. 1473319 на име Шефки Шаќири, ул. "Мирче Ацев" бр. 46, Тетово. (26550)
 Пасош бр. 0811612 на име Делев Ѓорге, ул. "Јосиф Јосифовски" бр. 70, Гевгелија. (3416)
 Пасош бр. 1276921 на име Исни Јашари, ул. "Н. Тесла" бр. 47, Тетово. (1854)
 Пасош бр. 0992530/97 издаден од УВР-Скопје на име Чорак Лилјана, ул. "Његошева"бр. 28,Скопје. (3539)
 Пасош бр. 599490 издаден од УВР-Скопје на име Никола Арсовски, ул. "Битолска" бр. 33,Скопје.(3572)
 Пасош бр. 599575 издаден од УВР-Скопје на име Арсовска Стефанка, ул. "Битолска" бр.33,Скопје.3573
 Пасош бр. 351193/94 издаден од УВР-Скопје на име Трујкановиќ Миодрог, ул. "АВНОЈ" бр. 92/3-10, Ско-пје. (3574)
 Пасош бр. 1641608/01 издаден од УВР-Скопје на име Ристовски Марјан, ул. "В. Јоциќ" бр. 16/41,Скопје.3577
 Пасош бр. 1176326 издаден од УВР-Куманово на име Мерди Кадрија, с. Слупчане, Куманово. (3580)
 Пасош бр. 1449131/00 издаден од УВР-Скопје на име Нуиши Небуш, с. Грчец, Скопје. (3583)
 Пасош бр. 1405530 издаден од УВР-Велес на име Шатора Игбала, с.Г. Оризари, Велес. (3585)
 Пасош бр. 1265304/99 издаден од УВР-Тетово на име Халили Љуљзим, с. Глоги, Тетово. (3589)
 Пасош бр. 386145/94 издаден од УВР-Скопје на име Хамити Меќани, с. Чајлане, Скопје. (3595)
 Пасош бр. 1502847 издаден од УВР-Куманово на име Демири Велат, с. Ваксинце, Куманово. (3597)
 Пасош бр. 1462045/00 издаден од УВР-Тетово на име Мустафи Локман, с. Лисец, Тетово. (3598)
 Пасош бр. 517057 на име Шереф Каили, ул. "Б. Мила-динови" бр. 76, Тетово. (3599)
 Пасош бр. 1469681 издаден од УВР-Струмица на име Јанев Џоко, с. Костурино, Струмица. (3649)
 Пасош бр. 1501872 на име Фејзулоски Нафис, с. Ла-буниште, Струга. (3653)
 Пасош бр. 1246952/00 издаден од УВР-Скопје на име Дурмиш Мерфин, ул. "Ш. Оризари" бр. 89 б, Скопје. (3654)
 Пасош бр. 662331 на име Попоска Данче, Струга. (3659)
 Пасош бр. 1155039 издаден од УВР-Тетово на име Арслани Фадил, с. Жеровјане, Тетово. (3688)
 Пасош бр. 0437719 издаден од УВР-Пробиштип на име Диванисова Бистрица, ул. "Јордан Стојанов" бр. 63, Пробиштип. (3699)

Пасош бр. 0467961 издаден од УВР-Пробиштип на име Диванисов Филе, ул. "Јордан Стојанов" бр. 63, Про-биштип. (3700)
 Пасош бр. 1458607 издаден од УВР-Скопје на име Исљамовски Зариф, ул. "Џон Кенеди" бр. 27/6-23,Ско-пје. (2945)
 Пасош бр. 1200237 на име Лидија Саклова, Струмица. (3701)
 Пасош бр. 775391 на име Трајчо Цветков, с. Градашор-ци, Струмица. (3702)
 Пасош бр. 1472809 на име Јорданова Анита, ул. "Прес-па" бр. 2, Кавадарци. (3703)
 Чекови од тековна сметка бр. 3905147 чек бр. 00120-01655394 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Чадиовска Ленка, Скопје. (3514)
 Чекови од тековна сметка бр. 6512232 со бр. 64004-22, 6400423 и 6400424 издадени од Поштанска банка АД Скопје на име Митиќ Ѓоранчо, Скопје. (3592)
 Чекови од тековна сметка бр. 3137422 од бр. 6388444 до бр. 6388450 издадени од Поштанска банка АД Скопје на име Митиќ Ѓордана, Скопје. (3593)
 Чековна картичка бр. 120144/54 издадена од Македонска банка АД Скопје на име Вељаноска Зорка, Скопје. (3581)
 Работна книшка на име Светлана Бјелиќ, Охрид. (3389)
 Работна книшка на име Николоска Лиљана, Скопје. (3390)
 Работна книшка на име Трајковски Бранко, Скопје. (3392)
 Работна книшка на име Николов Ѓорѓе, Гевгелија. (3393)
 Работна книшка на име Богоевски Ѓоран, Скопје. (3396)
 Работна книшка на име Игор Илиќ, Велес. (3399)
 Работна книшка на име Јованоска Донка, Гостивар. (3402)
 Работна книшка на име Спасовски Бајрам, Тетово. (3403)
 Работна книшка на име Бајрами Бајрам, Тетово. (3404)
 Работна книшка на име Мустафа Ефатоски, Кичево. (3405)
 Работна книшка на име Ефатоски Селим, Кичево. (3406)
 Работна книшка на име Емини Џеваире, Куманово. (3407)
 Работна книшка на име Негован Станковиќ, Куманово. (3408)
 Работна книшка на име Ивановиќ Ивица, Кумано-во. (3409)
 Работна книшка на име Манчевска Снежана, Скопје. (3423)
 Работна книшка на име Муртезан Алијов, Скопје. (3426)
 Работна книшка на име Трендафиловска Сандра, Ку-маново. (3430)
 Работна книшка на име Стојаноска Јагода, Охрид. (3431)
 Работна книшка на име Ајвази Зимириите, Куманово. (3432)
 Работна книшка на име Сами Садики, Куманово. (3434)
 Работна книшка на име Аврамовиќ Спасе, Куманово. (3436)
 Работна книшка на име Мевлан Исенов, Куманово. (3439)
 Работна книшка на име Арсов Бранко, Кочани. (3444)
 Работна книшка на име Захаријева Убавка, Кочани. (3447)
 Работна книшка на име Поцков Ѓорѓи, Радовиш. (3452)
 Работна книшка на име Лазо Мојаноски, Прилеп. (3466)
 Работна книшка на име Мавмудоски Мевмед, Струга. (3468)

- Работна книшка на име Станојковска Соња, Скопје. (3523)
- Работна книшка на име Нацкова Сузана, Скопје. 3524
- Работна книшка на име Никола Ливандис, Скопје. (3525)
- Работна книшка на име Никиќев Стојан, Скопје. 3527
- Работна книшка на име Раде Стојановски, Скопје. (3528)
- Работна книшка на име Станковиќ Миле, Скопје. (3570)
- Работна книшка на име Тамеска Сузана, Скопје. 3579
- Работна книшка на име Ценоска Дијана, Тетово. 3594
- Работна книшка на име Идризовиќ Аќи, Крушево. (3601)
- Работна книшка на име Димитриевиќ Зоран, Куманово. (3605)
- Работна книшка на име Мевљудин Муслија, Куманово. (3607)
- Работна книшка на име Моневиќ Сашо, Пробиштип. (3611)
- Работна книшка на име Димоска Петрана, Велес. (3617)
- Работна книшка на име Бошкова Лилјана, Велес. (3629)
- Работна книшка на име Беќири Муарем, Струга. 3631
- Работна книшка на име Хамзаи Африм, Струга. 3632
- Работна книшка на име Аласани Фестом, Струга. (3634)
- Работна книшка на име Шаку Мугни, Струга. (3635)
- Работна книшка на име Мустафоски Бешир, Струга. (3637)
- Работна книшка на име Шерифе Мумерем, Тетово. (3640)
- Работна книшка на име Дукоска Марија, Скопје. 3651
- Работна книшка на име Пешевски Гоне, Скопје. 3689
- Работна книшка на име Елена Георгиева, Скопје. (3690)
- Воена книшка на име Бранко Давитков, Штип. (3413)
- Воена книшка на име Павлов Анче, Кочани. (3419)
- Воена книшка на име Јакимовски Стојан, Куманово. (3440)
- Воена книшка на име Димов Благој, Велес. (3454)
- Воена книшка на име Зумбер Красниќ, Скопје. (3530)
- Воена книшка на име Илиев Мирче, Скопје. (3531)
- Воена книшка на име Ивановски Александар, Скопје. (3533)
- Воена книшка на име Бобан Кајсторовски, с. Мирковци, Скопје. (3576)
- Воена книшка на име Максимовиќ Тони, Скопје. 3584
- Воена книшка на име Терзиев Панче, Велес. (3616)
- Свидетелство за 1 година издадено од гимназија "Цветан Димов" - Скопје на име Исљами Ђурхан, с. Студеничани, Скопје. (3391)
- Свидетелство на име Николов Стојанчо, Кочани. 3410
- Свидетелство за 8-мо одделение на име Шопоска Миленка, Велес. (3412)
- Свидетелство на име Абдула Азизи, Куманово. 3435
- Свидетелство издадено од "Наце Буѓони" за завршено средно образование на име Аврамовиќ Спасе, Куманово. (3438)
- Свидетелство на име Игор Николов, Кочани. (3441)
- Свидетелство на име Здравко Стојковски, Кочани. (3442)
- Свидетелство на име Ристов Иван, Кочани. (3445)
- Свидетелство на име Ѓоргиева Ленче, Штип. (3450)
- Свидетелство од 5 до 8 одделение на име Сашо Коцев, Штип. (3451)
- Свидетелство за 6-то одделение на име Иванова Васка, Демир Капија. (3453)
- Свидетелство на име Едипов Левент, Велес. (3457)
- Свидетелство на име Усеиноски Сенаи, Прилеп. 3465
- Свидетелство на име Весели Селвије, Тетово. (3470)
- Свидетелство за 8-мо одделение на име Османи Муртезан, Тетово. (3471)
- Свидетелство издадено од СГМЦ "Чедо Филиповски-Даме" на име Иваноски Зоран, Скопје. (3534)
- Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "11 Октомври" Скопје на име Минчорова Мара, Скопје. (3582)
- Свидетелство на име Идризовиќ Аќи, Крушево. 3602
- Свидетелство на име Реџеп Малиќи, Куманово. 3606
- Свидетелство на име Цветковска Светлана, Делчево. (3608)
- Свидетелство за 7-одделение на име Александар Јордановски, Кочани. (3609)
- Свидетелство за 8-мо одделение на име Апостолов Ристе, Радовиш. (3613)
- Свидетелство на име Алиов Зејни, Велес. (3614)
- Свидетелство на име Јатуфов Сејфи, Велес. (3615)
- Свидетелство на име Мухмудов Тахир, Велес. (3627)
- Свидетелство на име Алија Рушит, Тетово. (3642)
- Свидетелство на име Муртезани Реџије, Тетово. 3643
- Свидетелство на име Илази Мирзет, Тетово. (3644)
- Ученичка книшка на име Стезоски Рубин, Прилеп (3400)
- Ученичка книшка издадена од ДСУ " Цветан Димов - Скопје на име Мегди Суад, Скопје. (3464)
- Ученичка книшка издадена од ОУ " Песта Лоци " Скопје на име Митровска Маја, Скопје. (3575)
- Индекс на име Игор Спасовски, Пробиштип. (3448)
- Индекс на име Костадинов Славче, Кратово. (3604)
- Диплома издадена од Музичка академија - Скопје на име Миладинова Валентина, Делчево. (3395)
- Диплома издадена од гимназија Зеф Љуш Марку - Скопје на име Индинакова Јана, Скопје. (3443)
- Диплома издадена од на име Бајрамовски Илмија, Велес. (3460)
- Диплома на име Димков Јанко, Велес. (3461)
- Диплома на име Пантелешоски Игор, Струга. (3603)
- Диплома на име Митев Методчо, Кочани. (3610)
- Здравствена книшка на име Бинова Христина, Велес. (3397)
- Здравствена книшка на име Василев Ванчо, Велес. (3398)
- Здравствена книшка на име Ташевски Душан, Битола. (3401)
- Здравствена книшка на име Младеновски Гоце, Пробиштип. (3411)
- Здравствена книшка на име Лутков Љупчо, Велес. (3455)
- Здравствена книшка на име Алексовска Тамара, Велес. (3456)
- Здравствена книшка на име Ајроска Линдита, Крушево. (3462)
- Здравствена книшка на име Јорго Илиевски, Бито-ла. (3467)
- Здравствена книшка на име Мустафов Салмир, Велес. (3618)
- Здравствена книшка на име Ников Слободан, Велес. (3619)
- Здравствена книшка на име Мустафова Ајше, Велес. (3620)
- Здравствена книшка на име Мустафов Мертим, Велес. (3621)
- Здравствена книшка на име Сафет Мустафов, Велес. (3622)
- Здравствена книшка на име Димов Ангел, Велес. (3623)
- Здравствена книшка на име Мустафов Низам, Велес. (3624)
- Здравствена книшка на име Нецинова Оливера, Велес. (3626)
- Здравствена книшка на име Арифи Арјета, Куманово. (3628)
- Денарска штедна книшка бр. 8271-1001074 издадена од Тутунска банка-Скопје на име Механциска Викторија, ул. "Љеринска" бр. 27-б, Скопје. (3535)
- Лична карта на име Валбона Питаркс, Тетово. (3472)
- Лична карта на име Јованов Тихи, Пробиштип. 3612
- Лична карта на име Велков Киро, Прилеп. (3630)
- Даночна картичка бр. 4030000410358 издадена од Управа за приходи-Скопје на име "МОБИСТАР", Скопје. (3521)
- Даночна картичка 5030992146812 издадена од Управа за приходи Скопје на име "Тина ТП", Скопје. (3590)
- Даночна картичка 4030993132129 издадена од Управа за приходи Скопје на име ТП "Звезда МП", Скопје. (3625)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 14, став 1 и член 33 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 20/2001 и 2/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за финансии, објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 3/02 ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на ограничениот повик е Министерството за финансии на Република Македонија, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање документација за претходно утврдување на подобност (претквалификација) на понудувачите како можни носители на набавка, односно, за изведба на:

- слабострујни инсталации на објектот на Министерството за финансии ("Банка за надворешна трговија" Југобанка), и тоа поодделно:

- Противпожарна инсталација и дојава на С;
- Контрола на пристап и видео надзор (ССТВ);
- Сателитска телевизија (САТВ) и озвучување;
- Телефонии и компјутерска мрежа.

1.3. На Ограничениот повик има право да достави пријава секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице кое е регистрирано за вршење на дејноста која е предмет на набавката.

1.4. Право да достават пријава имаат и група на понудувачи кои склучиле договор за деловно техничка соработка, но во тој случај секој од понудувачите е должен да ја достави потребната документација која задолжително треба да се приложи кон пријавата, а која е таксативно наведена во точката 3 од овој оглас.

1.5. Отворањето на пријавите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

2.1. Министерството за финансии на РМ има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметната набавка.

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се побара понуда за извршување на набавката - изведба на слабострујни инсталации наведени во точката 1.2. на овој оглас, за објектот на Министерството за финансии ("Банка за надворешна трговија" Југобанка).

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПРИЈАВАТА

Заинтересираните понудувачи потребно е да достават документација согласно со член 35 од Законот за јавни набавки, за:

3.1. Претставување на понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон, факс);

3.2. Годишна реализација по завршна пресметка за изминатите 3 (три) години (Биланс на успех и сл.);

3.3. Техничко - технолошки бонитет:

- расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката;

- расположиви залихи од репроматеријали со кои располага понудувачот потребни за реализирање на набавката;

- менаџерска способност;

- искуство и стручен кадар за извршување на набавката.

3.4. Економско - финансиски бонитет издаден од Централниот регистар согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и Правилникот за дополнување на Правилникот за содржината на документот за бонитет "Службен весник на РМ" бр. 55/98);

- Документот за бонитет на странското правно и физичко лице, треба да биде доставен согласно со член 22 став 3 од Законот за јавни набавки;

3.5. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар за поведена постапка за стечај - потврда од надлежен Основен суд), не постара од шест месеци од денот на издавањето;

3.6. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција - уверение од надлежен Основен суд - оддел за прекршоци) не постар од шест месеци од денот на издавањето;

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки не постара од шест месеци;

3.8. Извод од судска регистрација на дејноста (комплет, а во влошката 3 од изводот дејноста која е предмет на набавката да биде заокружена);

3.9. Список на изведени работи од ист вид во последните 3 (три) година со назначување на вкупната вредност на работите и инвеститорите (референтна листа);

3.10. Список на вклучени технички лица (име, презиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивната стручноста за изведување на работите кои се предмет на набавката (дипломи, сертификати и сл.);

3.11. Доказ (сертификати или добиени атести од домашни и меѓународни институти) дека целокупната понудена опрема е во согласност со стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

3.12. Рекламен, проспектен и друг вид на презентационски материјал, за одреден вид на работа (доколку располага).

Бараните документи треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на изводот од судска регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

4.1. Рокот за доставување на пријавите (документацијата) изнесува 40 дена сметано од денот на објавувањето во огласот на Ограничениот повик бр. 3/02.

4.2. Документацијата и другите податоци кои ќе пристигнат во архивата на Министерството за финансии по истекот на крајниот рок и кои нема да бидат изработени според барањата на овој повик како и оние кои ќе бидат несоодветно комплетираны нема да бидат разгледувани.

4.3. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да носи ознака "не отворај", како и бројот на овој ограничен повик. Пликовите не треба да содржат никакви ознаки со кои би можеле да се идентификуваат понудувачите.

4.4. Документацијата и другите податоци, во согласност со член 52 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на адреса ул. "Даме Груев" бр. 14, или да се предадат во архивата на Министерството за финансии на РМ (најдоцна до 15 часот секој работен ден). Дополнителни информации на тел: 112-158.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на членовите 10, 14 и 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98, 50/01 и 2/02), Комисијата за јавни набавки на Министерството за животна средина и просторно планирање, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, со седиште на ул. "Дрезденска" бр. 52, Скопје.

1.2. Предмет на набавка: Изградба на темелна конструкција на челична хала на индустриски комплекс за отстранување, рециклажа и уништување на опасен отпад.

1.3. Понудувачи: Право на учество на отворениот повик има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице кое е регистрирано за вршење на дејноста која е предмет на набавката.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација се однесува на изградба на темелна конструкција на челична хала на индустриски комплекс за отстранување, рециклажа и уништување на опасен отпад, за кој постои главен проект и предмер-пресметка.

2.2. Тендерската документација, понудувачите ќе можат да ја подигнат во просториите на Министерството за животна средина и просторно планирање, ул. "Дрезденска" бр. 52, Скопје, соба бр. 74, секој работен ден од 7.30 до 15.30 часот.

2.3. За тендерската документација се плаќа надомест од 1.500,00 денари на жиро сметка 121011520278710, даночен број 4030998358508 и матичен број 5262887, депонент на Народна банка на Република Македонија, повик на број 725939-12, за корисникот Министерство за животна средина и просторно планирање, трезорска сметка 100000000063095, со назнака за кој јавен повик е уплата-та.

При подигање на тендерската документација, понудувачот треба да приложи доказ за извршена уплата.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да содржи:

- цена на чинење на работите искажана во денари, согласно содржината и позициите во тендерската документација;

- рок на изведување, односно целосно извршување на работите;

- начин и услови на плаќање;

- рок на важност на понудата.

3.2. Кон понудата, понудувачот задолжително треба да ја приложи следната придружна документација:

- претставување на понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон и факс);

- извод од судска регистрација за вршење на дејноста;

- за својата финансиска и економска способност, понудувачот обезбедува и доставува со понудата соодветен документ за бонитетот од Централниот регистар, во оригинал или копија заверено кај нотар, како и потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;

- странското правно или физичко лице кое се јавува како понудувач доставува ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење ревизија. Ревизорскиот извештај содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните три години, согласно член 22 од Законот за јавни набавки;

- извод од судската евиденција не постар од шест месеци во оригинал или копие заверен кај нотар дека не е во стечај или процес на ликвидација, и дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност, согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

3.3. Бараната документација да се достави во оригинален примерок или како копија заверена од нотар.

3.4. Кон понудата, понудувачот задолжително треба да ја приложи следната дополнителна документација:

- Референтна листа за досега реализирани работи од ист вид за последните 3 (три) години со назначување на вкупната вредност на работите и инвеститорите;

- Список со опис на вклучени технички лица (име, презиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивната стручност (диплома, сертификати и сл.);

- Список со опис на техничка опременост.

3.5. Рекламен, проспектен и друг вид на презентационски материјал, доколку располага.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Критериумите за избор на најповолен понудувач, согласно член 25, алинеја 2 од Законот за јавни набавки, се следните:

- Цена	40 бода;
- Рок на извршување на работите	25 бода;
- Начин и услови на плаќање	10 бода;
- Референтна листа за досега реализирани работи	10 бода;
- Кадровска и техничка опременост на понудувачот	10 бода;
- Гаранција	5 бода.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно членовите 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки во еден оригинален примерок што треба да биде заверен и потпишан од страна на овластено лице на понудувачот.

5.2. Понудата и придружната документација се доставува во затворен коверт. На предната страна на ковертот, во горниот лев агол треба да стои ознаката "не отворај" и бројот на јавниот повик. Во средината на ковертот да биде назначена точната адреса на набавувачот. На ковертот не смее да стои никаква друга ознака врз основа на која би можел да се идентификува испраќачот-понудувачот.

Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата со финансиската документација и носи ознака "понуда". Другиот внатрешен коверт ја содржи техничката документација и носи ознака "документација". На двата внатрешни коверти треба да стои назив и адреса на испраќачот-понудувачот. Комплетната понуда треба да биде без прецртани, подвлечени или избришани зборови, а во краен случај, одредени корекции треба да бидат парафирани од овластено лице.

5.3. Рокот за доставување на понудите е најдоцна до утврдениот ден и час на јавното отворање на понудите.

5.4. Понудите, согласно член 52 од Законот за јавни набавки можат да се достават преку пошта на адреса: Министерство за животна средина и просторно планирање, ул. "Дрезденска" бр. 52, Скопје, или да се предадат во архивата на Министерството за животна средина и просторно планирање (најдоцна до 15.30 часот секој работен ден), не подоцна од утврдениот рок за доставување на понудите.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Јавното отворање на понудите ќе се одржи во просториите на Министерството за животна средина и просторно планирање на 21.02.2002 година во 9.00 часот. Претставниците на понудувачите во согласност со член 29 став 2 од Законот за јавни набавки треба на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

6.2. Понудите што нема да бидат доставени во утврдениот рок, како и оние кои што нема да бидат изработени според пропозициите на овој отворен повик и тендерската документација нема да бидат разгледувани.

6.3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.4. Заинтересираните во врска со отворениот повик ќе можат да добијат дополнителни информации во Министерството за животна средина и просторно планирање соба бр. 69, на адреса ул. "Дрезденска" бр. 52, Скопје, или на телефон 02 366 930 локал 126.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на членовите 10, 14 и 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98, 50/01 и 2/02), Комисијата за јавни набавки на Министерството за животна средина и просторно планирање, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, со седиште на ул. "Дрезденска" бр. 52, Скопје.

1.2. Предмет на набавка: Изградба на челична хала на индустриски комплекс за отстранување, рециклажа и уништување на опасен отпад.

1.3. Понудувачи: Право на учество на отворениот повик има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице кое е регистрирано за вршење на дејноста која е предмет на набавката.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација се однесува на челична хала на индустриски комплекс за отстранување, рециклажа и уништување на опасен отпад, за кој постои главен проект и предмер-пресметка.

2.2. Тендерската документација, понудувачите ќе можат да ја подигнат во просториите на Министерството за животна средина и просторно планирање, ул. "Дрезденска" бр. 52, Скопје, соба бр. 74, секој работен ден од 7.30 до 15.30 часот.

2.3. За тендерската документација се плаќа надомест од 2000,00 денари на жиро сметка 121011520278710, даночен број 4030998358508 и матичен број 5262887, депонент на Народна банка на Република Македонија, повик на број 725939-12, за корисникот Министерство за животна средина и просторно планирање, трезорска сметка 100000000063095, со назнака за кој јавен повик е уплатата.

При подигање на тендерската документација, понудувачот треба да приложи доказ за извршена уплата.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да содржи:

- цена на чинење на работите искажана во денари, согласно содржината и позициите во тендерската документација;

- рок на изведување, односно целосно извршување на работите;

- начин и услови на плаќање;

- рок на важност на понудата.

3.2. Кон понудата, понудувачот задолжително треба да ја приложи следната придружна документација:

- претставување на понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон и факс);

- извод од судска регистрација за вршење на дејноста;

- за својата финансиска и економска способност, понудувачот обезбедува и доставува со понудата соодветен документ за бонитетот од Централниот регистар, во оригинал или копија заверено кај нотар, како и потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;

- странското правно или физичко лице кое се јавува како понудувач доставува ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење ревизија. Ревизорскиот извештај содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните три години, согласно член 22 од Законот за јавни набавки;

- извод од судската евиденција не постар од шест месеци во оригинал или копии заверен кај нотар дека не е во стечај или процес на ликвидација, и дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност, согласно член 24 став од Законот за јавни набавки.

3.3. Бараната документација да се достави во оригинален примерок или како копија заверена од нотар.

3.4. Кон понудата, понудувачот задолжително треба да ја приложи следната дополнителна документација:

- Референтна листа за досега реализирани работи од ист вид за последните 3 (три) години со назначување на вкупната вредност на работите и инвеститорите;

- Список со опис на вклучени технички лица (име, презиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивната стручност (диплома, сертификати и сл.);

- Список со опис на техничка опременост.

3.5. Рекламен, проспектен и друг вид на презентационски материјал, доколку располага.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Критериумите за избор на најповолен понудувач, согласно член 25, алинеја 2 од Законот за јавни набавки, се следните:

- Цена	40 бода;
- Рок на извршување на работите	25 бода;
- Начин и услови на плаќање	10 бода;
- Референтна листа за досега реализирани работи	10 бода;
- Кадровска и техничка опременост на понудувачот	10 бода;
- Гаранција	5 бода.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно членовите 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки во еден оригинален примерок што треба да биде заверен и потпишан од страна на овластено лице на понудувачот.

5.2. Понудата и придружната документација се доставува во затворен коверт. На предната страна на ковертот, во горниот лев агол треба да стои ознаката "не отворај" и бројот на јавниот повик. Во средината на ковертот да биде назначена точната адреса на набавувачот. На ковертот не смее да стои никаква друга ознака врз основа на која би можел да се идентификува испраќачот-понудувачот.

Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата со финансиската документација и носи ознака "понида". Другиот внатрешен коверт ја содржи техничката документација и носи ознака "документација". На двата внатрешни коверти треба да стои назив и адреса на испраќачот-понудувачот. Комплетната понуда треба да биде без прецртани, подвлечени или избришани зборови, а во краен случај, одредени корекции треба да бидат парафирани од овластено лице.

5.3. Рокот за доставување на понудите е најдоцна до утврдениот ден и час на јавното отворање на понудите.

5.4. Понудите, согласно член 52 од Законот за јавни набавки можат да се достават преку пошта на адреса: Министерство за животна средина и просторно планирање, ул. "Дрезденска" бр. 52, Скопје, или да се предадат во архивата на Министерството за животна средина и просторно планирање (најдоцна до 15.30 часот секој работен ден), не подоцна од утврдениот рок за доставување на понудите.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Јавното отворање на понудите ќе се одржи во просториите на Министерството за животна средина и просторно планирање на 21.02.2002 година во 11.00 часот. Претставниците на понудувачите во согласност со член 29 став 2 од Законот за јавни набавки треба на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

6.2. Понудите што нема да бидат доставени во утврдениот рок, како и оние кои што нема да бидат изработени според пропозициите на овој отворен повик и тендерската документација нема да бидат разгледувани.

6.3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.4. Заинтересираните во врска со отворениот повик ќе можат да добијат дополнителни информации во Министерството за животна средина и просторно планирање со ба бр. 69, на адреса ул. "Дрезденска" бр. 52, Скопје, или на телефон 02 366 930 локал 126.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 став 1, член 15 и член 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Бирото за стоковни резерви, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-18/1 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА БЕЛ КОНЗУМЕН РАФИНИРАН ШЕКЕР ОД УВОЗ ЗА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

А. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на отворениот повик е Бирото за стоковни резерви со седиште во Скопје, на ул. "Орце Николов" бр. 71.

2. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни лица.

Б. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

1. Предмет на отворениот повик е набавка на бел конзумент рафиниран шеќер.

2. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Бирото за стоковни резерви на ул. "Орце Николов" бр. 71 во Скопје, секој работен ден од 10-14 часот.

В. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2. Земја на потекло на шеќерот.

3. Овластено претпријатие кое за сметка на добавувачот ќе ја врши квалитативната и квантитативната анализа на шеќерот при утовар и истовар во магацин кој ќе го одреди Бирото.

4. Цена изразена во денари со пресметан ДДВ, паритет франко магацин кој ќе го одреди Бирото во Република Македонија.

5. Сертификат за квалитет за бел конзумент рафиниран шеќер согласно важечкиот Правилник за квалитет на шеќер ("Службен лист на СФРЈ" бр. 19/63, 1/67, 27/71, 59/77 и 13/78).

6. Рок на извршување на набавката кој не смее да биде по 30.09.2002 година.

7. Банкарска гаранција или уплатница за депонирани 11.550.000,00 денари кои ќе бидат наплатени доколку понудувачот е повикан да склучи договор по извршен избор на најповолен понудувач, а тој одбие да го стори тоа.

Г. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Извод од регистрација на дејноста;

2. Документ за бонитет согласно Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 50/01 и 2/02);

3. Извод од судската евиденција не постар од шест месеци (оригинал или заверена копија) дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација;

4. Документ дека не е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност; и

5. Референтна листа за извршени набавки.

Д. ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

1. Изборот на најповолен понудувач ќе се изврши по следните критериуми:

- висина на цената	70 бода;
- квалитет на производот	20 бода;
- рок на испорака	10 бода.

Ѓ. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот;

2. Понудите кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и некомплетни и нема да се земаат предвид за разгледување;

3. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и бројот на овој отворен повик.

Ковертот не смее да содржи никакви ознаки со кои би можело да се идентификува понудувачот. Во затворениот коверт треба да има уште два затворени запечатени коверта. Едниот внатрешен коверт да ја содржи понудата и да носи ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт да ја содржи документацијата и да носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

Е. РОКОВИ

1. Крајниот рок на доставување на понудата е 15 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

2. Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.

3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 28.02.2002 година во 12 часот во просториите на Бирото за стоковни резерви ул. "Орце Николов" бр. 71, Скопје во присуство на овластени претставници на понудувачите.

4. Понудата со придружната документација да се достави на адреса Биро за стоковни резерви ул. "Орце Николов" бр. 71, Скопје по пошта или преку архивата на Бирото за стоковни резерви.

Комисија за јавни набавки

СОДРЖИНА

	Страница
124. Одлука за утврдување на максимална брокерска и трансакциона провизија при тргување на берзата со државните обврзници издадени за исплата на депонираните девизни штедни влогови на граѓаните по кои е гарант Република Македонија.....	1
125. Решение за давање согласност за продолжување на рокот за реализација на петтата емисија на акции.....	2
Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за данок на финансиски трансакции.....	2

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.